

KASUTUSJUHEND

# PESUKUIVATI



Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi viitena kasutada.

ET EESTI

MK МАКЕДОНСКИ RO ROMÂNĂ

RC80U2\*V\*Q

RC80U2\*V\*D

RC90U2\*V\*Q



MFL71424311  
Rev.02\_091719

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autoriõigus © 2019 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud


# SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.  
Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aegajalt.

<b>OHUTUSJUHISED</b> .....	<b>3</b>
Olulised ohutusjuhised .....	3
Teie vana seadme hävitamine.....	8
<b>PAIGALDAMINE</b> .....	<b>9</b>
Spetsifikatsioonid .....	9
Lisatarvikud (valikul).....	9
Nõuded paigalduskohale.....	10
Juhised üksteise peale paigaldamiseks (valikuline).....	11
Ukse ümberpööramine.....	13
<b>KASUTAMINE</b> .....	<b>15</b>
Masina kasutamine .....	15
Pesu sorteerimine .....	16
Juhtpaneel.....	17
Programmide tabel.....	18
Valiku programm .....	20
Rack Dry (Kuivatusresti kuiv) (valikul).....	21
<b>NUTIFUNKTSIOONID</b> .....	<b>22</b>
LG SmartThinQ rakenduse kasutamine.....	22
Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine .....	25
<b>HOOLDAMINE</b> .....	<b>26</b>
Kangakiudude filtri puhastamine .....	26
Veeanuma tühjendamine .....	27
Jahutusõhu sissevõtu võre puhastamine .....	27
Niiskusanduri puhastamine.....	27
<b>VEA SELGITAMINE</b> .....	<b>28</b>
Probleemi diagnoosimine.....	28
Veakoodid .....	32
<b>GARANTII</b> .....	<b>33</b>
<b>ANDMED TÖÖ KOHTA</b> .....	<b>34</b>

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks „OHT” ja „ETTEVAATUST”, nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

## OHT

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

## ETTEVAATUST

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

## Olulised ohutusjuhised

### OHT

**Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.**

## Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid seadme kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

## Kasutamine Euroopas

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.

Alla 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma järelevalveta.

## Paigaldamine

- Veenduge, et vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on seadme õigesti ja vastavalt paigaldusjuhendile paigaldanud, maandanud ja reguleerinud.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud, kui sellel esineb talitlushäireid, kui see on osaliselt lahti võetud või kui sellel on puuduvaid või katkiseid osasid, k.a kahjustatud juhe või pistik.
- Seda seadet peaks transportima vaid kahe või enama inimese abil seadet kindlalt kinni hoides.
- Äge paigaldage seadet niiskesse või tolmusesse ruumi. Ärge paigaldage ega kasutage seadet välitingimustes või kohas, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused, nagu päike, tuul või vihm või miinuskraadid.
- Kinnitage äravooluvoolik kindlalt, et see lahti ei tuleks.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Ärge ühendage seda seadet vooluvõrku harupistiku pikendusjuhtme või adapteri kaudu.
- Seadmes ei tohi kuivatada vahtkummist (lateksvahust) esemeid, dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummiga töödeldud tooteid ja rõivaid või vahtkummiga täidetud patju.
- Seda seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse taha, liugukse või ukse taha, mille uksehing asub seadme ukse suhtes vastaspoolel, sellisel viisil, et seadme ukse täielik avamine on takistatud.

- See seade peab olema maandatud. Lühise või elektrikatkestuse korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu sinna, kus takistus on väiksem.
- Seade on varustatud toitejuhtmega, millel on maandussoon ja maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõikidele kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
- Maanduse vale ühendusviis võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui teil on kahtlusi seadme õige maandamise osas, laske seda kontrollida elektrikul või teenindaval personalil.
- Ärge muutke seadmega kaasasolevat voolupistikut. Kui pistik ei sobi pesasse, laske sobiv pistikupesa paigaldada kvalifitseeritud elektrikul.
- Seade ei tohi saada toidet läbi välise lülitiga seadme, nagu taimer, ega olla ühendatud vooluringi, mida mõni sead regulaarselt sisse-välja lülitab.

## **Kasutamine**

- Ärge üritage eemaldada seadme paneele ja ärge võtke seadet osadeks lahti. Ärge kasutage teravaid esemeid juhtpaneel, et seadet tööle panna.
- Ärge parandage ega vahetage välja ühtegi seadme osa. Kõiki parandus- ja teenindustöid tohib teha kvalifitseeritud personal, kui just ei ole kasutusjuhendis soovitatud teisiti. Kasutage vaid tehase poolt lubatud osi.
- Hoidke seadme all ja selle ümbruses olev ala vaba kergestisüttivatest materjalidest, nagu vatt, paber, kaltsud, kemikaalid jms.
- Äge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.
- Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad ukstel kõõludes või seadme sisse ronides põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- Ärge kunagi puudutage seadet selle töötamise ajal. Oodake, kuni trummel on täielikult seisma jäänud.

- Ärge kunagi peske ega kuivatage masinas esemeid, mida on puhastatud, pestud või leotatud kergestisüttivate või plahvatusohtlike ainetega, või esemeid, millel on taoliste ainete plekid (nt vahad, õlid, värvid, bensiin, rasvaärastid, keemilise puhastuse lahused, petrooleum, taimeõli, küpsetusõli, vms). Ebasobiv kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Üleujutuse korral lahutage seade toitevõrgust ja pöörduge LG Electronicsi teeninduskeskuse poole.
- Kui seadme uks on avatud, ärge seda üleliia allapoole suruge.
- Kasutage uut voolikut või seadmega kaasasolev voolikukomplekti. Vanade voolikute kasutamine võib põhjustada veelekked ja seega ka varakahjustusi.
- Ärge katsuge ust kõrge temperatuuriga programmide ajal.
- Ärge kasutage seadme läheduses kergestisüttivat gaasi ja muid süttivaid aineid (benseeni, bensiini, vedeldajat, petrooleumi, alkoholi jne).
- Kui vesi ära- või pealevooluvoolikus talvel ära külmub, kasutage seadet alles pärast selle ülessulamist.
- Hoidke kõiki pesuaineid, pehmendeid ja pleegiteid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge puudutage elektriühendust ega seadme juhtimissüsteemi märgade kätega.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega jätke seda raskete esemete alla.

## Hooldamine

- Ühendage pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja tolmu täielikult eemaldanud.
- Seadme lülitamine asendisse OFF või ooterežiimile ei tähenda toitevõrgust lahutamist.
- Ärge valage seadme puhastamiseks selle peale ega sisse vett.
- Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest, kui seadet toitevõrgust lahutate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt kinni ja tõmmake seda otsesuunas.

## Tehniline ohutus kuivati kasutamisel



### HOIATUS - Tulekahju vältimiseks Tulekahju oht ja tuleohtlikud materjalid

- Hoidke seadme korpuse või sisseehitatud struktuuri ventilatsioonivad takistustest vabana. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Seade sisaldab R290, jahutusainet, mis on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik. Ärge kahjustage jahutusaine ringlust, hoidke lahtised leegid ja süüteallikad seadmest eemal.
- Ärge kuivatage seadmes pesemata esemeid.
- Kangapehmenteid ja muid sarnaseid tooteid peab kasutama vastavalt toote juhistele.
- Eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed, nagu välgumihklid ja tikud.
- Ärge peatage masinat kunagi enne, kui kuivatusprotsess on lõppenud. Kui te seda siiski teete, võtke kogu pesu kiiresti välja ja laotage laiali, et kuumus aurustuks.
- Seadet ei tohi kasutada tööstuslike kemikaalidega puhastatud esemete pesemiseks.
- Esemed, mis on määrduanud ainetega, nagu küpsetusõlid, taimeõlid, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldid, tärpentin, vahad ja vahaemaldajad, tuleb eelnevalt pesta kuuma vee ja rohke pesuainega, enne kui neid tohib seadmes kuivatada.
- Ärge jooge kondensaatvett. Vastasel korral võite saada toidumürgituse.
- Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal või vastava kvalifikatsiooniga isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada.
- Kangakiudude püüdjat peab sageli puhastama.
- Kangakiud ei tohi seadmesse koguneda.
- Ärge pritsige keemilise puhastuse vahendit otse seadmele ega kasutage seadet keemilise puhastuse vahendiga koos olevate rõivaste kuivatamiseks.

- Ärge kuivatage õliste ainete plekkidega rõivaid. Rõivatele jäänud õli (ka toiduõli) plekke ei saa isegi veega pestes täielikult eemaldada.
- Seade ei tohi saada toidet läbi välise lülitiga seadme, nagu taimer, ega olla ühendatud vooluringi, mida mõni sead regulaarselt sisse-välja lülitab.
- Eemaldage rõivad seadmest kohe peale kuivatamise lõpetamist või kui toide lülitatakse kuivatamise ajal välja. Kuivatatud rõivaste seadmesse jätmine võib põhjustada tulekahju. Seadmest peale kuivatamist eemaldatud rõivad võivad põhjustada tulekahju. Eemaldage rõivad kohe peale kuivatamist ja riputage või laotage need lamedale pinnale jahtuma.

## Käitlemine

- Enne eelmise seadme äraviskamist lahutage see toitevõrgust. Lõigake juhe otse seadme tagant läbi, et seda ei saaks enam kasutada.
- Pange kogu pakkematerjal (kilekotid ja stürovaht) lastele kättesaamatusse kohta. Pakendi materjalid võivad põhjustada lämbumist.
- Eemaldage enne seadme kasutuselt eemaldamist ja ära viskamist selle uks, vältimaks laste või väikeloomade masinasse lõksujäämist.


## Teie vana seadme hävitamine



- Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

See kuivati sisaldab jahutusainet R290: 0,145 kg Hermeetiliselt suletud.

## Spetsifikatsioonid



Mudel	RC80U2*V*Q	RC80U2*V*D	RC90U2*V*Q
Toide	220 - 240 V~, 50 Hz		
Suurus	600 mm (L) X 690 mm (D) X 850 mm (K)		
Toote Kaal	56 kg		
Lubatud temperatuur	5 - 35 °C		
Maksimaalne mahutavus	8 kg		9 kg

- Tootja võib toote välimust ja spetsifikatsioone muuta sellest teavitamata, parandamaks toote kvaliteeti.


## Lisatarvikud (valikul)

Ostmiseks võtke palun ühendust LG Electronics teeninduskeskusega või külastage LG veebisaiti aadressil <http://www.LG.com>.




Kondensaatvee äravoolu voolik ja vooliku hoidik

**Mudel: DH1N**  
(Müüakse eraldi)



Pesukuivatusraam

**Mudel: DR1N**  
(Müüakse eraldi)




Üksteise peale paigaldamise komplekt

**Mudel: DT1W**  
(Müüakse eraldi)

## Nõuded paigalduskohale

### Asukoht



**Põranda tasapind:** lubatud kalle kogu seadme all on 1°.

**Pistikupes:** Peab asuma seadme asukohast 1,5 meetri ulatuses kummalgi pool.

- Ärge ühendage pistikusse mitut seadet.

**Täiendav kliirens:** seinast 5 cm: tagakülg /1 cm: parem ja vasak külg

- Ärge kunagi asetage ega hoiustage pesu masina peal. See võib kahjustada masina viimistlust või juhtpaneeli.

### ! OHT

- Seade sisaldab R290, jahutusainet, mis on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik. Ärge kahjustage jahutusaine ringlust, hoidke lahtised leegid ja süüteallikad seadmest eemal.

### TÄHELEPANU

- Hoidke seadme tagakülg seinast eemal, nii saavutate kuivatamisel parema tulemuse.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus seda ohustaks külmakraadid või tolm.
- Seade ei pruugi siis korralikult töötada, ning võib saada kahjustusi kondensaadivee külmumise tõttu pumbas ja äravoolu voolikus.

- Ärge paigaldage seadet kõrge temperatuuriga seadme lähedusse, nagu külmkapp, ahi või pliit jne. See langetab kuivatamise kvaliteeti, mõjutab programmi kestust ja halvendab kompressori korralikku töötamist. Seade töötab kõige paremini toatemperatuuril 23 °C.

### Kohale paigaldamine

- Paigaldage seade tasasele ja tugevale aluspinnale.
- Veenduge, et masina ümbruses oleks tagatud õhuliikumine ja seda ei takistaks vaibad vms.
- Ärge kasutage aluspinna tasandamiseks puutükke, pappi vms.
- Ärge paigaldage masinat ruumi, kus on külmumise oht. Külmunud voolikud võivad surve all lõhkeda. Miinuskraadid võivad kahjustada seadme elektrooniliste osade töökindlust.
- Kui seade toimetatakse kohale talvisel ajal miinuskraadidega, laske masinal enne selle kasutusele võtmist seista mõni tund toatemperatuuril.
- Veenduge, et masin oleks paigaldatud nii, et sellele oleks rikke korral võimalik lihtsasti ligi pääseda.
- Reguleerige masina paigaldamise ajal kõiki nelja jalga kaasasoleva mutrivõtme abil nii, et seade oleks stabiilne ja vahemaa masina ning aluspinna vahel oleks ligikaudu 20 mm.

### Ventilatsiooninõuded

### ! OHT

- Hoidke seadme korpuse või sisseehitatud struktuuri ventilatsioonivad takistustest vabana. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Süvend loenduri all
  - Võimaldage 3,17 m<sup>3</sup>/min õhuvool läbi seadme
- Kapp
  - Kapi uksele peab olema 2 (ventilatsiooni) ava, kummalgi minimaalne pindala 387 cm<sup>2</sup>, asukohaga 8 cm ukse alt ja ülevalt.

## **!** OHT

- Vältige seadme paigaldamist kuumusallika lähedusse. Seadme tagakülg peab olema hästi ventileeritav. Antud juhiste mittejärgimine võib põhjustada probleeme.
- Masinat ei tohi paigaldada külmkapi kõrvale.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks merel ega liiklusvahendites nagu karavanid, lennukid jne.

## Elektriühendus


- Ärge kasutage pikendusjuhet ega topeltadapterit.
- Peale kasutamist võtke seade alati vooluvõrgust välja.
- Ühendage seade kehtivate regulatsioonidega vastavuses oleva maandusega pistikupesasse.
- Masin peab olema paigaldatud nii, et ühenduskoht oleks lihtsasti ligipääsetav.

## Juhised üksteise peale paigaldamiseks (valikuline)

Teie pesukuivati on võimalik paigaldada LG pesumasina peale ja turvaliselt kinnitada paigalduskomplekti abil. Õige paigalduse tagamiseks, peab selle paigalduse tegema kvalifitseeritud teenindaja.

### Üksteise peale paigaldamise komplekt

Pesukuivati paigaldamiseks pesumasina peale on vaja vastavat komplekti.




Seda pesukuivatit on võimalik paigaldada vaid LG pesumasina peale. Ärge püüdke seda kuivatit mõne muu pesumasina peale paigaldada, see võib põhjustada varakahjustusi või vigastusi.


Kuju ja kokkupanek	Pesumasina pealmise plaadi suurus	
	550 mm	600 mm

## Paigaldamise juhised


- 1 Asetage LG pesukuivati LG pesumasina peale.
- 2 Eemaldage tagumise kaane alt igast küljest kaks kruvi, nagu alloleval joonisel näidatud.



- 3 Pange ühendamiskomplekti avad ja tagumise kaane avad kohakuti.
  - 3-1) 600 mm




- 3-2) 550 mm



- 4 Kinnitage kaks enne pesukuivati pesumasinala tõstmist eemaldatud kruvi.

- 5 Kasutage nelja, lisatarvikute karbis olevat kruvi [0,6 tolli (16 mm)] pesumasina tagumise kaane ühendamiseks paigalduskomplektiga.
- 6 Vastaspoole kinnitamiseks toimige samal viisil.




## ! OHT

- Ebasobiv paigaldus võib põhjustada tõsiseid õnnetusi.
- Masina suure kaalu ja paigaldamise kõrguse tõttu võib seadmete üksteise peale paigaldamine olla ühe inimese jaoks ohtlik. Seda peaks tegema kaks või enam kvalifitseeritud teenindustöötajat.
- Seade ei ole mõeldud integreerituna paigaldamiseks. Ärge paigaldage seadet integreerituna.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei ole korralikult alumise masina peale kinnitatud.

## Kondensaatvee äravool (valikuline)

Tavaliselt pumbatakse kondensaatvesi kokku veeanumasse, kust see käsitsi tühjendatakse. Kondensaatvett on võimalik juhtida ka otse seadme äravoolu, seda eriti juhul, kui pesukuivati on asetatud pesumasina peale. Lihtsalt muutke ühenduskomplekti abil vee äravoolu suund masina äravoolu, nagu toodud alljärgnevalt:

- 1 Eemaldage tagasivoolukaas (1) ja veemahuti voolik (2) ühenduskomplektist.



- 2 Kinnitage tagasivoolukaas (1) ühenduskomplekti peaosa külge ja seejärel ühendage äravooluvoolik (2) ühenduskomplekti vastasküljele.

## ! ETTEVAATUST



- Kui voolik on paigaldatud nii, et see jääb kas painutatult või muljutult, siis võib äravool ebaõnnestuda.

## Seadme loodimine

Masina loodimine hoiab ära üleliigse müra ja vibratsiooni. Asetage masin kindlale, tasasele aluspinnale.

Kui masin ei ole õigesti loodis, reguleerige vajadusel esikülje all olevaid jalgu.

Masina töstmiseks keerake neid päripäeva ja allapoole laskmiseks vastupäeva, seni kuni masin enam ei vappu ega kõigu küljelt-küljele ega nurgast-nurka.



## Kontrollimine diagonaalidest

- Vajutades pesumasina pealisplaadi diagonaalselt asetsevad nurkasid alla suunas, ei tohi masin liikuda üles ega alla suunas (kontrollige mõlemas suunas). Kui masin diagonaalnurkadele vajutades õõtsub, reguleerige jalad uuesti.

## Ukse ümberpööramine

Soovi korral saate ukse ümber pöörata.


### OHT

- Ärge pöörake ust tagurpidi ajal, kui seade on virnastatud pesumasina peale.
- Enne uksehinge kruvide eemaldamist peab abiline ust hoidma. Vastasel korral võib uks oma raskuse tõttu maha kukkuda.
- Ohutuse tagamiseks peab ukse ümberpööramist teostama kaks või enam inimest.

### TÄHELEPANU

- Kruvid ei ole ühesugused ja sõltuvalt asukohast tuleb need ka erinevalt sisestada. Enne pingutamist veenduge, et olete valinud sobiva kruvi.


- 1 Avage uks ja eemaldage 2 uksehingekruvi. Pärast kruvide eemaldamist asetage uks ettevaatlikult, esiküljega allapoole, põrandale.




### OHT

- Kõigepealt eemaldage alumine kruvi. Uks võib oma raskuse tõttu maha kukkuda ja saada kahjustusi.


- 2 Eemaldage hingekomplekti küljest 8 kruvi.
  - 6 kruvi asuvad ees ja 2 kruvi küljel.




- 3 Eemaldage 3 kruvi ukسلukukomplekti hinge küljest (see on kinnitatud ukse ja komplekti vahele) ning seejärel eemaldage uksekonksu külge kinnitatud kruvi.




- 4 Vahetage omavahel ära hinge- ja ukسلukukomplekt ning kinnitage kruvid vastupidises järjekorras.
  - Kinnitage kruvi õiges asendis, vt etappe 2 kuni 4.




- 5** Eemaldage seadme raamist ukسلukk, eemaldades 2 kruvi ja seejärel kinnitades need vastasküljele.



- 7** Paigaldage uks 1. etapis eemaldatud kruvidega ja kontrollige, et uks sulguks korralikult.



- 6** Eemaldage seadme raamist 2 dekoratiivkrugi ja seejärel kinnitage need vastasküljele.




## Masina kasutamine


Enne esimest tsükli tange masin viieks minutiks kuivatama, see soojendab trumlit. Avage esimestel kasutuskordadel masina uks selle täitmise vahel, see võimaldab masina sisemuse lõhnadel hajuda.

**1** Veenduge, et kangakiudude filter ja veeanum oleksid puhtad.

- Kangakiudude filter asub ukse tihendi sees. Seda peab puhastama enne iga kuivatustsükli käivitamist.
- Avage uks ja veenduge, et kangakiudude filter oleks puhas. Kui see nii ei ole, puhastage filter.




- Kontrollige lisaks, et veeanum oleks tühi. See tagab kuivatamisel parima tulemuse.



## OHT

- Ärge jooge kondensaatvett.

## TÄHELEPANU

- Mõnel juhul võib süttida LED-märgutuli  (vee tühjendamise sümbol) ning masin võib seisma jääda, kuna veeanum on täis.

**2** Pange pesu pärast sorteerimist trumlisse.

- Pesu peab sorteerima kangatüübi ja kuivusastme järgi. Kõik nõõrid ja rihmad peavad enne trumlisse panekut olema kindlalt kinnitatud. Lükake pesu tahapoole, et see ei oleks uksetihendi peal. Vastasel juhul võivad tihend ja pesu kahjustatud saada. Sulgege uks.

## ETTEVAATUST

- Jälgige, et pesu ei jääks ukse ja kummitihendi vahele.

**3** Lülitage elektrivool sisse.

- Vajutage nuppu **Toite**.



**4** Valige soovitud kuivatusprogramm.

- Te saate programmi valida keerates programmi valimise nuppu, kuni ilmub soovitud programmi näit.
- Kui te vajutate **Start/Paus** nuppu ilma programmi valimata, hakkab masin tööle **Cotton (Puuvill)** programmiga. Täpsema teabe saamiseks pöörduge programmide tabeli poole.



**5** Vajutage nuppu **Start/Paus**.

- Kui vajutate nuppu **Start/Paus**, ventileerib seade 10 sekundi jooksul trumli sisemust, et seade kuivatamiseks ette valmistada.



**6** Kui tsükkel on lõppenud, avage uks ja võtke pesu välja.

**7** Lülitage masin välja.

- Vajutage nuppu **Toite**.

## ETTEVAATUST

- Olge ettevaatlik! Trumli sisemus võib veel kuum olla.
- Seadet tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt.

## TÄHELEPANU

- Pesukuivati viimane tsentrifuugimise tsükkel toimub ilma kuumuseta (jahutustsükkel), see tagab pesu jahutamise temperatuurini, mis seda ei kahjusta.
- Kõrge välistemperatuur ning väike ruum pikendavad kuivamise aega ja energiakulu.

## Pesu sorteerimine

Riietel on oma hooldamist juhendavad sildid, soovitatav on järgida neid silte.

Lisaks peab pesu olema sorteeritud ka suuruse ja kangatüübi järgi.

Ärge pange masinasse liiga palju pesu, see tagab parima tulemuse kuivatamisel ja efektiivseima energiakasutuse.

### Villane

- Kuivatage villased asjad programmiga villane. Jälgige eelkõige kanga hooldusjuhendil olevaid sümboleid. Villased asjad ei pruugi ühe tsükliga saada päris kuivaks, ärge korrake kuivatamist. Venitage villased asjad oma algsesse suurusesse ja kuivatage tasapinnal.

### Heegeldatud ja kootud esemed

- Mõned heegeldatud ja kootud asjad võivad sõltuvalt nende kvaliteedist ja suurusest kokku tõmmata.

### Mitte-triigitav ja sünteetika

- Ärge koormake masinat üle. Võtke mittetriigitavad asjad masinast välja kohe, kui masin enam kortse ei vähenda.

### Beebiriided ja öösärgid










- Kontrollige alati hooldusjuhendeid.

## Kumm ja plast


- Ärge kuivatage esemeid, mis sisaldavad kummi või plastikut, nt:
  - põllesid, pudipõllesid, toolikatteid
  - kardinaid ja lauakatteid
  - vannitoa matte

## Klaaskiud

- Ärge kuivatage seadmes klaaskiust asju. Klaasi osakesed võivad jääda masinasse ja sattuda hiljem teiste riiete külge.

Ikon	Kirjeldus
	Dry(Kuiv)
	Tsentrifuugitud
	Viigitud/ kortsumiskindel
	Õrn/ delikaatne
	Ärge tsentrifuugige
	Ärge kuivatage masinas
	Kõrge kuumus
	Keskmine kuumus
	Nõrk kuumus
	Mitte kuumatada/ õhk
	Nõõrikuiv/ riputage kuivamiseks
	Tilkuv
	Kuivatage alusele laotatult
	Varjus

# Juhtpaneel



## 1 Toite nupp

- Masina sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu **Toite**.
- Vajutage nuppu **Toite** Delay End (viiteaja lõpetamise) katkestamiseks.

## 2 Programmi valija

- Erinevat tüüpi pesudele on olemas vastavad programmid.
- Valitud programmi märgutuli hakkab helendama.

## 3 Start/Paus nupp

- See nupp **Start/Paus** on kuivatustsükli alustamiseks või katkestamiseks.
- Kui **Paus** on sisse lülitatud, lülitub voolutoide automaatselt 14 minuti pärast välja.

## 4 Programmide lisanupud

- Kasutage neid nuppe, kui soovite valitud tsüklile lisada muid valikuid.
- Kaugkäivitamise funktsiooni kasutamiseks vaadake **NUTIFUNKTSIOONID**.

## 5 Kuivatamise edenemise indikaator

- Erinevad indikaatorlülid süttivad sõltuvalt kuivatustsükli edenemisest.
  - ☀️ : See ikoon süttib, kui seadmel on edenemas kuivatamine.

- ☁️ : See ikoon süttib, kui seadmel on edenemas triikimiskuivatamine.
- 📦 : See ikoon süttib, kui seadmel on edenemas kapikuivatamine.
- 🌀 : See ikoon süttib, kui seadmel on edenemas jahutamine.

## Ekraan

- 🌀 : See ikoon näitab, et filtrit peab puhastama, või filter on ummistunud.
  - Märkus puhastamise kohta: Kui te vajutate Toite nupule, ilmub ekraanile see ikoon.
- 📶 : See ikoon näitab, et veeanum vajab tühjendamist või on täis.
  - Märkus tühjendamise kohta: Kui te vajutate Toite nupule, ilmub ekraanile see ikoon.
  - Märkus vee täituvuse kohta: See ikoon ilmub ekraanile koos helisignaali, isegi kui seade töötab.
- 🗑️ : See ikoon näitab kangakiudude filtri olekut. Kui filtrit ei ole sisestatud, ei hakka masin tööle ja ekraanile ilmub see ikoon.
- 🧼 : see ikoon näitab kondensaatori automaatse puhastamise olekut. Ikoon ilmub, kui vett pihustatakse kondensaatorile.

# Programmide tabel

## Kuivatusprogramm

Sensor Dry (Anduriga kuivatamise) programmid				
Programm	Pesu tüüp	Üksikasjalikult	Kuivatamise aste	Mahutavus
				8 kg / 9 kg
Cotton (Puu vill)	Rätikud, hommikumantlid ja voodilina	Paksudele ja vateeritud materjalidele	Extra (Eri)	8 kg / 9 kg
	Saunalinad, nõuderätikud, aluspesu ja puuvillased sokid	Materjalidele, mida ei ole vaja triikida	Cupboard (Kapikuiv)	8 kg / 9 kg
	Voodipesu, laualina, rätikud, t-särgid, polo särgid ja tööriivad	Materjalidele, mida on vaja triikida	Iron (Triikimiskuiv)	8 kg / 9 kg
Mix (Segu)	Voodilina, laualina, dressid, tuulepluusid ja tekid	Paksudele ja vateeritud materjalidele, mida ei ole vaja triikida	Extra (Eri)	4 kg
	Särgid ja pluusid	Materjalidele, mida ei ole vaja triikida	Cupboard (Kapikuiv)	
	Püksid, kleidid, seelikud ja pluusid	Materjalidele, mida on vaja triikida	Iron (Triikimiskuiv)	
Easy Care (Lihtne hooldus)	Särgid, T-särgid, püksid, aluspesu ja sokid	Polüamiid-, akrüül- ja polüesterkangastele, mida ei ole vaja triikida	Cupboard (Kapikuiv)	3,5 kg
	Särgid, T-särgid, püksid, tuulepluusid ja sokid	Polüamiid-, akrüül- ja polüesterkangastele, mida on vaja triikida	Iron (Triikimiskuiv)	
Duvet (Tekid ja padjad)	Voodiriided, voodilina	Rasketele esemetele	-	2,5 kg
Towel (Käterätik)	Käterätikud, padjapüürid	Puuvillastele esemetele, mida ei ole vaja triikida	-	4,5 kg
Allergy Care (Allergiavastane tsükkel)	Puuvill, aluspesu, voodilina ja beebi rõivad	Aitab eemaldada allergeene (nagu lestad)	-	4,5 kg
Quick 30 (Kiirpesu 30)	Kerged ja väikesed esemed, mida on vähem kui 3 tk.	Väikese koguse polüamiidist, akrüül- ja polüestrist esemete jaoks	-	1 kg
Sports Wear (Spordirõivad)	Spordi- ja trenniriided	Polüestermaterjalidele	-	2 kg
Wool (Villane)	Villane	Villastele kangastele	-	1 kg
Delicate (Õrnpesu)	Siid, õhukesed materjalid ja pitsipesu	Kuumatundlikele materjalidele nagu sünteetilised kangad	-	1,5 kg

Timed drying (Ajastusega kuivatamise) programmid				
Programm	Pesu tüüp	Üksikasjalikult	Kuivatamise aste	Mahutavus
				8 kg / 9 kg
<b>Rack Dry</b> (Kuivatusesti kuiv)	Siid, villane, õrn pitspesu	Värskendab pesu ilma tsentrifuugimiseta	-	-
<b>Cool Air</b> (Külm õhk)	Kõik värskendamist vajavad materjalid	Tsentrifuugib ilma kuumuseta	-	-
<b>Warm Air</b> (Soe õhk)	Saunalinad, vannimantlid, nõudepesulapid ja akrüülid vateeritud esemed	Väikesed esemed & niisked rõivad, igapäevased esemed, millele sobib kuum kuivatamine	-	-

## ETTEVAATUST

- Kui masinatäis on väiksem kui 1 kg, kasutage Viitajaga programmide puhul programmi **Warm Air (Soe õhk)**. Villaseid esemeid peaks kuivatama programmiga **Wool (Villane)**, kuumatundlikke, k.a siidi, aluspesu ja pitspesu peaks kuivatama programmiga **Delicate (Õrnpesu)**. Pange oma masinatäis kokku vastavalt soovitud programmile. Vastasel juhul võib teie pesu kahjustada saada.

## TÄHELEPANU

- Testitud vastavalt EN61121-le ja direktiivile 932/2012
- Testimaks vastavust EN61121-le ja direktiivile 932/2012 on sisestatud programm Cotton (Puuvill) Cupboard (Kapikuiv) Energy (Energia) (Täis & Pool masinatäit)
- Puuvilla tavaprogramm: Cotton □ + **Cupboard** + **Energy** Valik (vaikimisi) (See on kõige efektiivsem programm testi tingimuste hindamiseks, mis on esitatud EN61121-s ja direktiivis 932/2012)
- Sobiv tavalise märke puuvillase pesu kuivatamiseks ja see on energiatarbimise poolest kõige efektiivsem programm märke puuvillase pesu kuivatamiseks.
- Testi tulemused sõltuvad ruumi temperatuurist, tüübist ja masinatäie suurusest, vee karedusest ning sissevõetava vee temperatuurist.
- Kui seade on paigaldatud allpool asetsevana, võib see tulemust halvendada.
- Kui pesu ei ole pesemise ajal suurel kiirusel ringi käinud, võivad energiakulu ja kuivatamise aeg pikeneda.

## Valiku programm

### Delay End (Viivituse lõpp)

Delay End (Viitaja lõpetamise) valikut saab kasutada kuivatamistsükli lõpetamise aja edasilükkamiseks. See võimaldab teil seada viieaja 3 tundi kuni 19 tundi.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Valige programm.
- 3 Vajutage nuppu **Delay End (Viivituse lõpp)**.
- 4 Määrake viitaja tunnid vajutades nuppu **More Time (Rohkem)**, **Less Time (Vähem aega)**.
- 5 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

### Anti Crease (Kortsumiseärahoidmine)

Valik Kortsumise ärahoidmine on selleks, et pesu ei kortsuks, kui seda kohe pärast kuivatamistsükli lõppemist masinast välja ei võeta. Kui on valitud **Anti Crease (Kortsumiseärahoidmine)**, töötab masin vaheldumisi pööreldes ja peatudes, jättes teile kaks tundi aega pesu välja võtmiseni. Kui uks on valiku Kortsumise ärahoidmine ajal avatud, siis see valik ei tööta.

### Favorite (Lemmik) ☆

Valik Lemmik võimaldab teil salvestada oma harjumuspärase programmi edaspidiseks kasutamiseks.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Valige programm.
- 3 Valige valik või lisaprogramm. (**Anti Crease (Kortsumiseärahoidmine)**, **EcoHybrid (ÖkoHübriid)** jne.)
- 4 Vajutage ja hoidke all valiku nuppu **Favorite (Lemmik)** kolm sekundit.

Valik Lemmik on nüüd salvestatud ka tulevikus kasutamiseks. Programmi uuesti kasutamiseks valige **Favorite (Lemmik)** ja vajutage nuppu **Start/Paus**.

### Drum Light (Trumli valgustus)

Masina töötamise ajal on trumli sisemusse võimalik vaadata, kui valite funktsiooni Drum Light.

- Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **Dry Level (Kuivatamise aste)** et aktiveerida Drum Light (Trumlituli).
- Valgustus on sisse lülitatud: Uks on avatud.
- Valgustus on välja lülitatud: Uks on suletud. Valgustus lülitub automaatselt välja.

### Dry Level (Kuivatamise aste)

Kasutage seda nuppu kuivatusprogrammi kuivatamise astme valimiseks.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Valige programm.
- 3 Valige kuivatamise aste, vajutades korduvalt nuppu **Dry Level (Kuivatamise aste)**.

### EcoHybrid (ÖkoHübriid)

See lisaprogramm võimaldab säästa energiat või aega.

- **Energy (Energia):** Energia säästmise valik.
- **Time (Aeg):** Aja säästmise valik.

### Child Lock (Lapselukk)

Valige see funktsioon nuppude ja juhtpaneeli lukustamiseks. See võimalus aitab ära hoida laste poolt tehtavad tsükli muutmise või seadme kasutamise.

### Juhtpaneeli lukustamine

- 1 Vajutage ja hoidke samaaegselt 3 sekundit all nuppe **Favorite (Lemmik)** ja **Delay End (Viivituse lõpp)**.
- 2 Kostub helisignaal ja ekraanile ilmub CL.
  - Kui **Child Lock (Lapselukk)** on valitud, on lukus kõik nupud peale nupu **Toite**.

## TÄHELEPANU

- Toite välja lülitamine või kõigi tsüklite lõpetamine lähtestab lapseluku funktsiooni. Pead lapseluku deaktiveerima enne, kui saad mistahes funktsioonile ligi pääseda.

## Juhtpaneeli avamine lukustusest

Vajutage ja hoidke samaaegselt 3 sekundit all nuppe **Favorite (Lemmik)** ja **Delay End (Viivituse lõpp)**.

- Kõlab helisignaali ja ekraanile ilmub jooksva programmi järelejäänud aeg.

## Buzzer (Kellanupp)

See valik võimaldab teil sumisti heli sisse ja välja lülitada.

## More Time (Rohkem) / Less Time (Vähem aega)

Kasutage neid nuppe Manual Dry (Käsitsi kuivatamise) programmidega, et kuivatamise aega käsitsi pikendada või vähendada.

Vajutage nuppu **More Time (Rohkem)**, et pikendada valitud programmi aega 5 min võrra.

Vajutage nuppu **Less Time (Vähem aega)**, et lühendada valitud programmi aega 5 min võrra.


## Rack Dry (Kuivatusresti kuiv) (valikul)

Rack Dry on mõeldud pesule, mis peab kuivama tasapinnale laotatult, ilma et see pöörleks, nt kudumid ja õmpesu.


Kui soovite kasutada valikut Rack Dry, tuleb eraldi osta kuivatusrest. Kuivatusrest (mudeli nimi: DR1N) on ostmiseks saadaval LG Electronics teeninduskeskusest või meie veebisaidilt aadressil <http://www.LG.com>

1 Avage uks.

2 Pange konks trumli keskele.




3 Pange kuivatusrest kangakiudude filtri kohale ja vajutage see kindlalt kinni.



4 Pange märjad esemed resti peale. Jätke esemete vahele vaba ruumi, et õhk saaks liikuda.

- Rest ei liigu, kuid trummel käib ringi.



5 Sulgege uks.

6 Lülitage voolutoide sisse ja valige **Rack Dry (Kuivatusresti kuiv)**.



7 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

## TÄHELEPANU

- Kontrollige kangakiudude filtrit ja eemaldage kõik ebemed, mille on restil kuivatatud esemed sinna jätnud.
- Nuppe **More Time (Rohkem)** / **Less Time (Vähem aega)** saab kasutada kuivatamisaja reguleerimiseks.


## LG SmartThinQ rakenduse kasutamine

### Mida enne LG SmartThinQ kasutamist kontrollida


- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või .
- 1 Kontrollige vahemaad seadme ja WiFi-ruuteri vahel (WiFi-võrk).
    - Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba ruuteri vahel on liiga suur, muutub signaali tugevus nõrgaks. Registreerimine võib kaua aega võtta või paigaldamine ebaõnnestuda.

- 2 Lülitage oma nutitelefoni **Mobiilne andmevahetus** välja.


- iPhone'i puhul lülitage andmed välja, minnes selleks **Seaded** → **Mobiilne** → **Mobiilsed andmed**.



- 3 Ühendage oma nutitelefoni juhtmevaba ruuteriga.





### TÄHELEPANU

- WiFi-ühenduse kindlaks tegemiseks kontrollige, kas ikoon **Wi-Fi**  juhtpaneelil põleb.
- Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke. Oma võrgu sageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga või vaadake oma WiFi-ruuteri juhendist.
- LG SmartThinQ ei vastuta mistahes võrguühenduse probleemide ega defektide, rikete või vigade eest, mis võivad olla põhjustatud võrguühendusest.
- Kui seadmel on WiFi-ühendusega probleeme, võib see asuda ruuterist liiga kaugel. WiFi-signaali tugevuse parandamiseks osta WiFi-kordaja (tööraadiuse suurendaja).
- WiFi-ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- Ümbrisev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse aeglaselt töötama.
- Seadme registreerimine ebaõnnestus WiFi-signaali edastamise tõttu. Võtke seade pistikust välja ja oodake enne uuesti proovimist umbes minut aega.
- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on sisse lülitatud, lülitage see välja või lisage sellele erand.
- Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
- Nutitelefoni kasutusliides (UI) võib olla erinev olenevalt mobiili operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turvaprotokoll on määratud **WEP** peale, võib võrgu üles seadmine ebaõnnestuda. Palun muutke see teiste turvaprotokollide peale (soovitat on **WPA2**) ja registreerige toode uuesti.

## LG SmartThinQ paigaldamine

Otsige nutitefonis Google Play Store'ist või Apple App Store'ist rakendust LG SmartThinQ. Järgige allalaadimise juhiseid ja paigaldage rakendus.

## WiFi-funktsioon

- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või .

Suhelge seadmega nutitelefoni abil, kasutades mugavaid nutifunktsioone.

## Kuivati programm (Kaugkäivitus, Tsükli alla laadimine)

Määrake või laadige alla mistahes soovitud tsükkel ja kasutage seda juhtimispuldi abil.

## Smart Diagnosis™

See funktsioon annab kasutusmustrile põhinedes kasulikke infot seadme probleemide diagnoosimiseks ja lahendamiseks.

## Tõuketeavitus

Kui programm on lõpetatud või seadmel on probleeme, on teil võimalik valida teavituste saatmine nutitelefoniile.

## Energia jälgimine

Kuivati energiatarbimist mõjutab programm ja valikud, seega võid erinevaid programme kasutades märgata muutusi energiatarbimises.

## Seaded

Määrake toote hüüdnimi ja kustutage toode.

## TÄHELEPANU

- Kui muudate oma traadita ruuterit, Interneti-teenuse pakkujat või parooli, kustutage registreeritud seade LG SmartThinQ rakendusest ja registreerige see uuesti.
- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Omadused võivad mudeli kaupa erineda.

## Kuivati programmi kasutamine

### Remote Start (Kaugkäivitus)

Pesumasina kaugjuhtimiseks kasutage nutitelefoni. Võite samuti jälgida oma tsükli tööd, et teaksite, kui palju aega on tsükli lõpuni jäänud.

### Kaugkäivituse kasutamine

- 1 Vajutage nuppu **Toite**.
- 2 Pange pesu trumlisse.
- 3 Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **Buzzer (Kellanupp)**, et aktiveerida Remote Start (Kaugkäivitus).
- 4 Käivitage tsükkel oma nutitelefoni LG SmartThinQ rakendusest.

## TÄHELEPANU

- Kui kaugkäivituse režiim on sisse lülitatud, võite tsükli käivitada nutitelefoni LG SmartThinQ rakendusest. Kui tsükli ei käivitata, ootab masin tsükli käivitamist, kuni see on rakenduse või juhtimispuldi abil eemalt välja lülitatud või kaugkäivituse režiim on välja lülitatud.
- Ukse lahtioleku korral on kaugkäivitamine tühistatud.

### Kaugkäivituse väljalülitamine:

Kui Remote Start (Kaugkäivitus) on aktiveeritud, vajutage ja hoidke nuppu **Buzzer (Kellanupp)** 3 sekundit all.

## Download Cycle (Tsükli alla laadimine)

Laadige alla uusi ja erilisi tsükleid, mida seadme põhistsükli ei sisalda.

Seadmed, mis on edukalt registreeritud, saavad alla laadida erinevaid seadmele omaseid spetsiaalseid tsükleid.

Seadmesse saab salvestada korraga ainult ühe tsükli.

Kui tsükli alla laadimine on seadmes lõppenud, hoiab toode alla laaditud tsükli seni, kuni laetakse alla uus tsükkel.

## Juhtmevaba LAN mooduli tehnilised näitajad

<b>Mudel</b>	LCW-004
<b>Sagedusala</b>	2412 kuni 2472 MHz
<b>Väljundvõimsus (Max)</b>	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Juhtmevaba funktsiooni S/W versioon: V 1.0

Kasutaja peaks arvestama, et see seade tuleks paigaldada ja sellega töötada nii, et hoitakse minimaalne seadme ja keha vaheline vahemaa 20 cm juures.

<b>Energiakulu ooterežiimis</b>	0,18 W
<b>Energiatarbimine võrgupuhkerežiimis /</b>	2,0 W
<b>Aeg, mille möödudes lülitub seade toitehalduse või muu sellesarnase funktsiooni toimel ooteseisundisse või väljalülitatud seisundisse või võrguühendusega ooteseisundisse</b>	20 min.

## Vastavusdeklaratsioon



Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadme tüüpi kuivati on vastavuses direktiiviga 2014/53/EU. Kogu EU vastavusdeklaratsiooni tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>  
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

## Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

## Smart Diagnosis™ kasutamine nutitelefoni

- Seadmete, mis on varustatud logodega või

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronicsi teeninduskeskuse täpset diagnoosi.


Smart Diagnosis™ ei saa aktiveerida enne, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Kui seadet ei ole võimalik sisse lülitada, peab rikete tuvastamise läbi viima ilma Smart Diagnosis™ abita.

# Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine

## Smart Diagnosis™ diagnostika teeninduskeskusest

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronics teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga kontakteerumiseks, mitte masina tavapärase töötamise ajal.

- 1 Vajutage nuppu **Toite**, et lülitada seade sisse. Ärge vajutage mistahes muid nuppe ega keerake programmivaliku hooba.
- 2 Kui kõnekeskus on nii juhendanud, aseta oma telefoni mikrofon Smart Diagnosis™ ikooni ligidale.



- 3 Vajutage ja hoidke nuppu **More Time (Rohkem)** kolm sekundit all, hoides telefoni mikrofoni ikooni ja nupu **Toite** juures.
- 4 Hoidke telefoni paigal, kuni heli ülekandmine on lõppenud. Ekraanil kuvatakse andmete ülekandmiseks järelejäänud aeg.
  - Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage telefoni helide ülekandmise ajal.
  - Kui teeninduse esindaja ei saa andmeid korralikult salvestada, võidakse teil paluda protseduuri korrata.
- 5 Kui andmete lugemine on lõppenud ja helid on vaikseks jäänud, rääkige teeninduse esindajaga edasi, ta võib teile juhiseid anda, kuidas analüüsil saadud informatsiooni kasutada.

## TÄHELEPANU

- Smart Diagnosis™ rakendus on sõltuv kohaliku telefonilevi kvaliteedist.
- Lauatelefoni kasutades loote parema ühenduse ja saate parema teeninduse.
- Kui Smart Diagnosis™ andmete ülekanne on halva kõnevaliteedi tõttu puudulik, ei pruugi te saada parimat Smart Diagnosis™ teenust.

## **!** OHT


- Võtke seade selle puhastamise ajaks vooluvõrgust välja. Vastasel korral võib tekkida elektrilöögi oht.

## Kangakiudude filtri puhastamine


Puhastage kangakiudude filter enne iga kuivatustsüklit.

Kangakiudude filtri puhastamine lühendab kuivatamise aega ja vähendab energiakulu.


- 1 Avage uks.
- 2 Eemaldage esimene kangakiudude filter.




- 3 Eemaldage teine kangakiudude filter.




- 4 Avage mõlemad filtrid ja eemaldage kangakiud.
  - Avage esimene kangakiudude filter.



- Avage teine kangakiudude filter.



- 5 Loputage kangakiud sooja voolava vee all välja.



- 6 Kuivatage kangakiudude filtrid täielikult, sulgege need ja pange mõlemad filtrid oma kohale tagasi.




## TÄHELEPANU

- Eemaldage võrgult niiskus. Vastasel juhul võib kangakiudude filter veekile tõttu ummistuda ja masin ei hakka tööle.
- Kui kangakiudude filtrit masinas ei ole, siis masin ei tööta.


## Veeanuma tühjendamine

Kondensaatvesi kogutakse veeanumasse.


Tühjendage veeanumat iga kord pärast masina kasutamist. Kui te seda ei tee, mõjutab see kuivatustulemust.

Kui veeanum on täis, hakkab masina töötamise ajal ikoon  helendama ja kostub helisignaal. Sel juhul peab veeanuma tühjendama ühe tunni jooksul.

- 1 Tõmmake veeanum välja.



- 2 Tühjendage veeanum kraanikaussi.




- 3 Lükake see masinasse tagasi.

- 4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

## Jahutusõhu sissevõtu võre puhastamine

Puhastage tolmuimejaga jahutusõhu sissevõtu võret 3 – 4 korda aastas, tagamaks, et sinna ei koguneks kangakiudusid, mis takistaksid õhuringlust.




### TÄHELEPANU

- Soe õhk väljub läbi ventilatsiooni võre.
- Tagatud peab olema korralik ventilatsioon, et vältida teiste kütust põletavate seadmete või tulekollete heitgaaside sattumist ruumi.

## Niiskusanduri puhastamine

See seade tuvastab töötamise ajal pesu niiskuse astet, seega peab andurit regulaarselt puhastama, eemaldades sellele tekkinud lubjakihhi.

Pühkige andurit trumli sees.



### ETTEVAATUST

- Ärge pühkige niiskusandurit abrasiivsete materjalidega. Puhastage andurit kareda käsnaaga.

Teie masin on varustatud automaatse rikke jälgimise süsteemiga, mis võimaldab probleemide avastamist ja diagnoosimist nende algstaadiumis. Kui teie masin ei tööta korralikult, või ei tööta üldse, kontrollige enne teenindusse helistamist alljärgnevat:

## Probleemi diagnoosimine

Probleem	Põhjus	Lahendus
Masin ei hakka tööle.	Voolujuhe ei ole korralikult ühendatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et voolujuhe oleks kindlalt ühendatud maandusega pistiku abil ja sobiks seadme nimipingega.</li> </ul>
	Viga on maja elektrikaitstes, elektrikatkestis või on voolukatkestus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taastage katkesti või vahetage kaitse. Ärge suurendage kaitse võimsust. Kui probleem on kaitaselüliti ülekoormuses, laske see parandada kvalifitseeritud elektrikul.</li> </ul>
Masin ei soojenda.	Viga on maja elektrikaitstes, elektrikatkestis või on voolukatkestus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taastage katkesti või vahetage kaitse. Ärge suurendage kaitse võimsust. Kui probleem on kaitaselüliti ülekoormuses, laske see parandada kvalifitseeritud elektrikul.</li> </ul>
Riided kuivavad liiga kaua.	Masinatäis ei ole korralikult sorteeritud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eraldage rasked asjad kergetest. Suured ja rasked esemed vajavad kuivamiseks rohkem aega. Kui masinas on kerged ja rasked esemed koos, ajab see anduri segadusse, sest kerged esemed kuivavad kiiremini.</li> </ul>
	Suur masinatäis raskeid kangaid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasked kangad vajavad rohkem aega, sest nendes on rohkem niiskust. Suurte ja raskete esemete lühema ja ühtlasema kuivatusaja saavutamiseks jagage need esemed väiksemateks, ühtlase suurusega masinatäiteks.</li> </ul>
	Seadme kontroll ei ole õigesti seadistatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage õiget kontrollseadistust, mis vastab masinatäie tüübile. Mõnede masinatäite puhul on korralikuks kuivamiseks vaja reguleerida kuivusastet.</li> </ul>
	Kangakiudude filter vajab puhastamist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eemaldage kangakiud filtriit enne igat tsükliit. Eemaldage filter, hoidke seda vastu valgust ja veenduge, et see oleks puhas ega ei oleks ummistunud. Mõned masinatäied võivad tekitada palju kangakiudu, nt vanniliinad, sel juhul võib olla vajalik masina tsükkel katkestada ning puhastada filtrit tsükli ajal.</li> </ul>

Probleem	Põhjus	Lahendus
Riided kuivavad liiga kaua.	Viga on maja elektrikaitstes, elektrikatkestis või on voolukatkestus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taastage katkesti või vahetage kaitse. Ärge suurendage kaitse võimsust. Kui probleem on kaitSELüliti ülekoormuses, laske see parandada kvalifitseeritud elektrikul.</li> </ul>
	Masin on ülekoormatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jagage eriti suured masinatäied väiksemateks, see tagab parema kuivamise ja efektiivsuse.</li> </ul>
	Masin on alakoormatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kui teil on vaja kuivatada väga väikest masinatäit, lisage niisama lisaks mõned asjad, et trummel saaks korralikult ringi käia. Kui masinatäis on väga väike ja te kasutate programmi Anduriga kuivatamine, ei suuda elektroonika kuivust õigesti kontrollida ja seade lülitab end liiga ruttu välja. Kasutage Ajastatud kuivatamine programme või lisage veel mõned esemed masinasse.</li> </ul>
Kuivatusaeg ei ole ühtlane.	Soojuse seaded, masinatäie suurus või riiete niiskus ei ole ühtlane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuivatusaeg võib erineda olenevalt kasutatud soojusest (elektriline), masinatäie suurusest, kangatüüpidest, riiete niiskusest ja kangakiudude filtrist. Isegi ebaühtlaselt jaotatud masinatäis võib põhjustada halba pöörlemist, tulemuseks on niiskemad riided, mis kuivavad kauem.</li> </ul>
Riitele on jäänud rasva- või mustuseplekke.	Pesupehmendajat on valedsti kasutatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kui te soovite pesu kuivatada pesukuivatis, kasutage õiget kogust pesupehmendajat - vastavalt pesupehmendaja tootja juhisteile.</li> </ul>
	Koos on kuivatatud puhtaid ja musti riideid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage masinat vaid puhaste riiete kuivatamiseks. Määratud riielt võib mustus üle kanduda puhastele riitele samas masinatäies või ka hiljem.</li> </ul>
	Riideid pole enne pesukuivatisse panemist korralikult pestud või loputatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuivatatud riiel on plekke, mida pole pesemise ajal välja saadud. Veenduge, et riided on täielikult puhtad ja loputatud ning pesupulbrit on kasutatud vastavalt selle tootja juhisteile. Mõned rasked plekid vajavad enne pesemist eeltöötlemist.</li> </ul>

Probleem	Põhjus	Lahendus
Riided on kortsus.	Riideid on liiga kaua kuivatatud (ülekuivatatud).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riiete ülekuivatamine võib põhjustada nende kortsustumist. Proovige lühemat kuivatusaega.</li> </ul>
	Riided on pärast kuivatustsükli lõppemist liiga kauaks masinasse jäetud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage Anti Crease valikut.</li> </ul>
Riided on kokku tõmmanud.	Ei ole järgitud rõivaste hooldusjuhiseid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riiete kokkutõmbamise vältimiseks järgige alati nende hooldusjuhiseid. Mõned kangad tõmbuvad pesemisel loomulikult kokku. Mõndasid kangaid võib küll pesta, kuid need tõmbuvad kuivatamisel kokku. Kasutage madala kuumusega või külma kuivatamist.</li> </ul>
Riitele on jäänud kangakiudusid.	Kangakiudude filtrit ei ole korralikult puhastatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eemaldage kangakiud filtrilt enne igat tsükli. Eemaldage filter, hoidke seda vastu valgust ja veenduge, et see oleks puhas ega ei oleks ummistunud. Mõned masinatäied võivad tekitada palju kangakiudu, nt vannilina, sel juhul võib olla vajalik masina tsükkel katkestada ning puhastada filtrit tsükli ajal.</li> </ul>
	Pesu ei ole õigesti sorteeritud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mõned kangad tekitavad kangakiudusid (nt pehmed valged puuvillarätikud) ja neid peaks kuivatama eraldi nendest riietest, mis kangakiudusid külge võtavad (nt mustad linased püksid).</li> </ul>
	Masin on ülekoormatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jagage eriti suured masinatäied väiksemateks</li> </ul>
	Taskutesse on jäänud taskurätte, paberit vms.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige enne riiete kuivatamist nende taskud üle.</li> </ul>
Pärast kuivatamist on riietes staatiline elekter.	Riideid on liiga kaua kuivatatud (ülekuivatatud).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liiga suur masinatäis võib põhjustada staatilise elektri tekkimist. Reguleerige seadistusi ja kasutage lühemat kuivatusaega, kasutage programmi Anduriga kuivatamine.</li> </ul>
	Sünteeiliste, mittetriigitavate või sünteeitikasest kangaste kuivatamine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nendel kangastel on loomulik kalduvus tekitada staatilist elektrit. Proovige kasutada kangapehmedajat või kasutage lühemaid Ajastusega kuivatamine programme.</li> </ul>


Probleem	Põhjus	Lahendus
Vesi lekib.	Veeanuma või äravoolu vooliku ühendus ei ole korralikult ühendatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ühendage veeanuma või äravoolu voolik õigesti.</li> </ul>
	Uks on kinni, kuid ukse vahele on jäänud pesu või muid võõrkehi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enne masina kasutamist kontrollige, et pesu või muid võõrkehi ei oleks ukse vahele jäänud. Kui vett lekib pidevalt, võtke ühendust LG Electronics klienditeeninduskeskusega.</li> </ul>
Riietel on pärast Anduriga kuivatamine programmi kasutamist niiskeid plekke.	Liiga suur või liiga väike masinatäis. Üks suur ese, nt tekk või voodikate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui esemed on masinas liiga tihedalt või liiga hõredalt, on anduril raske masinatäie kuivust tuvastada. Kasutage väga väikeste masinatäite kuivatamiseks programmi Ajastatud kuivatamine.</li> <li>• Suured, rasked esemed, nt tekid, võivad mõnikord koguda end tihedaks kangapalliks. Esemete väline kiht on kuiv ja andur tuvastab selle, kuigi sisemised kihid on veel niisked. Kui te kuivatate üht rasket eset, võib abi olla sellest, kui peatate tsükli korra või kaks ja paigutate eseme masinas ümber jättes niisked kohad väljapoole.</li> <li>• Suures masinatäies niiskeks jäänud eseme(te) kuivatamiseks tühjendage pärast programmi Anduriga kuivatamine kasutamist kangakiudude filter ning kuivatage seejärel edasi programmiga Ajastatud kuivatamine.</li> </ul>
Teie kodumasin ja nutitelefoni ei ole WiFi-võrku ühendatud.	WiFi-parool, millega üritate ühendada, ei ole õige.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otsige üles oma nutitelefoni ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade LG SmartThinQ's.</li> </ul>
	Teie telefoni mobiilne andmeside on sisse lülitatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lülitage oma telefoni <b>mobiilne andmeside</b> välja ja registreerige seade, kasutades WiFi-võrku.</li> </ul>
	Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) ei ole õigesti määratud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbriest. (Ärge kasutage erisümboloid.)</li> </ul>
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toetatakse ainult 2,4 GHz ruuteri sagedust. Seadistage juhtmevaba ruuter 2,4 GHz peale ja ühendage seade juhtmevaba ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks pöörduge oma internetiteenuse pakkuja või ruuteri tootja poole.</li> </ul>
	Seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur, võib signaal olla nõrk ja ühendus ei pruugi olla õigesti configureeritud. Muutke ruuteri asukohta nii, et see oleks seadmele lähemal.</li> </ul>

## Veakoodid

Probleem	Põhjus	Lahendus
dE	Uks on masina töötamise ajal lahti olnud või masin on töötanud, kui uks ei ole korralikult suletud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulgege uks korralikult.</li> <li>• Kui dE ei kao, helistage teenindusse.</li> </ul>
dE4	Ukse lüliti tuvastamine ei tööta õigesti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.</li> </ul>
tE1	Temperatuurianduril on talitlushäire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.</li> </ul>
tE2		
tE4		
F1	Temperatuur trumli sisemuses on äkitselt tõusnud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.</li> </ul>
LE1	Mootor on äkitselt seiskunud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et masinatäis ei ületaks lubatud suurust.</li> <li>• Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.</li> </ul>
LE2	Kompressor on äkitselt seiskunud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.</li> </ul>
AE		
OE	Äravoolu pumbal on talitlushäire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.</li> </ul>
	Ümbritsev temperatuur paigaldamisel on alla nulli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paigaldamiseks soovitatav ümbritsevtemperatuur on 5 - 35 °C.</li> </ul>

## SEE PIIRATUD GARANTII EI KEHTI JÄRGMISTEL JUHTUDEL:

- Tarnega seotud reisivõlli, äratoomine, või seadme paigaldamine või parandamine; kliendi juhendamine seadme töö osas; kaitsmete parandamine või asendamine, või juhtmete või pistiku parandamine, või voltitud parandus-/ paigaldustööd.
- Toote töö häired voolukatkestuse ajal ja puuduliku elektriteenuse korral.
- Rikked, mis on põhjustatud lekkivatest või katkistest torudest, külmunud veetorudest, piiratud äravoolust, puudulikust või katkenud veevarustusest või puudulikust õhu juurdepääsust.
- Kahjustused, mis on tekkinud masina töötamisest korrosiooni tekitavas keskkonnas, või mis on vastuolus kasutusjuhendis toodud juhistega.
- Kahjud, mille on põhjustanud õnnetused, kahjurid, välg, tuul, tuli, üleujutused või väärarvutused jms.
- Kahjustused, mis on tekkinud voltitud uuenduste või muudatuste tegemisest, või kui seadet ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, või kui seadme ebaõige paigaldamise tõttu on tekkinud vee lekked.
- Kahjustused, mis on tekkinud elektrivoolu rikestest, -võimsusest või valest ühendamisest, kommersiaalsetest või tööstuslikust kasutamisest või LG poolt mitte heakskiidetud puhastusainete kasutamisest.
- Kahjustused, mis on tekkinud transportimisest ja seadmega ümberkäimisest, k.a. kriimustused, mõlgid, killud ja/või muud toote viimistluse kahjustused, kui need ei ole tekkinud defektsete materjalide või vale tehnoloogia kasutamisest.
- Kahjustused või puuduvad osad allahinnatud või remonditud tootel.
- Kui toote originaal- seerianumbrid on eemaldatud, muudetud, või mida ei ole võimalik lugeda. Garantii kehtimiseks peab koos originaal-ostudokumendiga esitama ka mudeli- ja seerianumbrid.
- Tarbija kulude tõus või lisandumine.
- Parandustööd, seetõttu, et toodet on kasutatud muul kui tavapärasel viisil ja mitte koduses majapidamises, või kui ei ole järgitud kasutusjuhendis antud juhiseid.
- Kulud, mis on seotud teie seadme remonti viimisega.
- Seadme eemaldamine ja uuesti paigaldamine, kui see on eelnevalt paigaldatud ebasobivasse kohta, või kui ei ole järgitud avaldatud paigaldusjuhiseid, k.a. LG kasutus- ja paigaldusjuhendit.
- Kahjustused, mis on tingitud valesti kasutamisest, kuritarvitamisest, valest paigaldamisest, parandamisest või hooldusest. Vale parandamise alla kuulub ka LG poolt mitte heakskiidetud või määratud osade kasutamine.
- Müra või vibratsiooni korral, mida loetakse normaalseks, nt vee äravoolu heli, pöörlemisheli või hoiatussignaali heli.

<p>Filter on ummistunud</p> <p>- Ei soojene, pikk kuivatamise aeg.</p>		<p>Puhastage kangakiudude filter.</p>
<p>Valesti ühendatud voolujuhe või pistik.</p> <p>- Puudub elektrivool</p> <p>- Ei toimu soojenemist</p>		<p>Ühendage voolujuhe uuesti, vahetage välja maja kaitse, või seadistage katkesti. Kui viga on pistikupesas, kutsuge elektrik.</p>

Tootekirjeldus, komisjoni delegeeritud määrus (EL) 392/2012		
Tarnija nimi või kaubamärk	LG Electronics	
Tarnija mudelitähis	RC80U2*V*Q RC80U2*V*D	RC90U2*V*Q
Nimitäitekogus puuvillase pesu puhul täiskoormusel puuvilla tavaprogrammiga,	8 kg	9 kg
Kuivati tüüp	Kondenseeriv trummelkuivati kodukasutuseks	
Energiatõhususe klass	A+++	
Energiatarbimine „X“ kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures ning vähese võimsustarbiga seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta on selle kasutusviisist.	176 kWh/aastas	194 kWh/aastas
Automaatne trummelkuivati	Jah	
Antud ELi ökomärgis määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel	Ei	
Puuvilla tavaprogrammi energiatarbimine täiskoormusel ( $E_{dry}$ )	1,47 kWh	1,66 kWh
Puuvillase tavaprogrammi energiatarbimine osalisel koormusel ( $E_{dry1/2}$ )	0,80 kWh	0,86 kWh
Energiakulu väljalülitatud režiimis puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel ( $P_o$ )	0,18 W	
Elektrienergia tarbimine ooterežiimis standardse puuvilla programmi ja täiskoormuse korral ( $P_i$ )	0,18 W	
Ooterežiimi kestus ( $T_i$ )	10 min	
Täiskoormusel ja osaliselt täidetuna kasutatud programm „Cotton □+ (Cupboard) + (Energy)“ on kuivatamise tavaprogramm, mille kohta on esitatud teave sildil ja tootekirjelduses ja mis sobib tavapärase märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning on energiasäästu seisukohast puuvilla puhul kõige tõhusam programm.		
Programmi kaalutud aeg ( $T_t$ ) „standardse puuvilla-programmi puhul täis- ja osalise koormusega“	150 min	169 min
Programmi kestus puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel ( $T_{dry}$ )	196 min	230 min
Energia tarbimine „standardse puuvilla-programmiga osalisel koormusel“ ( $T_{dry1/2}$ )	115 min	124 min
kondenseerimistöhususe klass „X“ skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)	A	
Keskmine kondenseerimise efektiivsus $C_{dry}$ standardse puuvilla-programmiga täiskoormuse korral.	91 %	
Keskmine kondenseerimistöhusus $C_{dry1/2}$ puuvilla tavaprogrammiga osaliselt täidetuna	91 %	
Kaalutud kondenseerimistöhusus ( $C_i$ ) puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel ja osaliselt täidetuna	91 %	
Helivõimsuse tase	64 dB(A)	
Eraldiseisev		

# Memo

# Memo

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

# МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ



Внимателно прочитајте ги овие упатства пред да започнете со монтажа. Тоа ќе ви ја направи монтажата поедноставна и ќе ви помогне да го монтирате производот правилно и безбедно. Ставете ги овие упатства во близината на производот по монтажата за идни консултации.

RC80U2\*V\*Q

RC80U2\*V\*D

RC90U2\*V\*Q


# СОДРЖИНА

Ова упатство содржи слики или содржина поинаква од моделот што сте го купиле.  
Ова упатство подлежи на ревизија од производителот.

<b>БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА .....</b>	<b>3</b>
<b>ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....</b>	<b>3</b>
Фрлање на вашиот стар апарат.....	8
<b>МОНТАЖА.....</b>	<b>9</b>
Спецификации .....	9
Додатоци (опционално).....	9
Барања за место на монтажа .....	10
Упатства за инсталација со поставување на уредите еден врз друг (незадолжително) .....	11
Ставање на вратата на другата страна.....	13
<b>РАБОТЕЊЕ.....</b>	<b>15</b>
Користење на апаратот .....	15
Сортирање облека.....	16
Контролна табла .....	17
Табела со програми.....	18
Опција за програма.....	20
Rack Dry (Сушење на полица) (опционално).....	21
<b>ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ.....</b>	<b>22</b>
Користење на LG SmartThinQ апликацијата.....	22
Употреба на Smart Diagnosis™ .....	25
<b>ОДРЖУВАЊЕ .....</b>	<b>26</b>
Чистење на филтерот за влакненца .....	26
Празнење на резервоарот за вода.....	27
Чистење на решетката за проток на ладен воздух .....	27
Бришење на сензорот за влага.....	27
<b>РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....</b>	<b>28</b>
Дијагностика на проблеми.....	28
Кодови за грешки .....	32
<b>ГАРАНЦИЈА.....</b>	<b>33</b>
<b>РАБОТНИ ПОДАТОЦИ.....</b>	<b>34</b>

Следните безбедносни упатства се наменети за да спречат непредвидени ризици или штети од небезбедно или неправилно користење на производот.

Упатствата се поделени на 'ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ' и 'ВНИМАНИЕ' како што е опишано подолу.

 Овој симбол означува предмети и активности што може да предизвикаат ризик. Прочитајте го внимателно делот со овој симбол и следете ги упатствата за да избегнете ризик.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ова покажува дека непочитувањето на упатствата може да предизвика сериозна повреда или смрт.

## ВНИМАНИЕ

Ова покажува дека непочитувањето на упатствата може да предизвика лесна повреда или мала штета на производот.

## ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

**За да се намали ризикот од пожар, струен удар или повреди на лица при користење на производот, треба да се почитуваат основните безбедносни мерки, вклучувајќи ги следните.**

### Деца во домаќинството

Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недоволно искуство и знаење, освен ако се под надзор или ако добиваат упатства за употребата на апаратот од лице коешто е одговорно за нивната безбедност. Децата треба да бидат под надзор за да не се дозволи да си играат со апаратот.

## За употреба во Европа:

Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење, ако се под надзор или добиваат упатства за употреба на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите што можат да произлезат. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.

Деца помали од 3 години треба да се држат понастрана од апаратот, освен ако се под надзор.

## МОНТАЖА

- Осигурете се дека апаратот е соодветно монтиран, заземјен и приспособен од страна на квалификувани сервисери во согласност со упатствата за монтажа.
- Никогаш не обидувајте се да го користите апаратот ако е оштетен, ако не функционира правилно, ако е делумно расклопен или ако му недостасуваат делови или пак се скршени, како и ако му е оштетен кабелот или приклучокот.
- Овој апарат треба да го пренесуваат две или повеќе лица, коишто цврсто ќе го држат при пренесувањето.
- Не поставувајте го апаратот во влажна или правлива просторија. Не поставувајте го и не чувајте го надвор, или во каква било просторија подложна на надворешни услови, како што е директна сончева светлина, ветер или дожд, или температури под нулата.
- Стегнете го одводното црево за да избегнете исклучување.
- Ако кабелот за струја е оштетен или штекерот е лабав во отворот, не користете го кабелот и стапете во контакт со овластен центар за сервис.
- Не користете повеќекратни штекери, продолжен кабел или адаптер со овој апарат.
- Предмети како гумена пена (латекс пена), капи за туширање, водоотпорен текстил, предмети обложени со гума и алишта или перници наполнети со гумена пена не смеат да се сушат во апаратот.
- Оваа машина не смее да се монтира зад врата што се заклучува, врата на лизгање или врата со шарка наспроти неа кои го спречуваат целосното отворање на вратата.

- Овој апарат мора да биде заземјен. Во случај на неправилно функционирање или дефект, заземјувањето ќе го намали ризикот од струен удар со тоа што обезбедува патека на најмал отпор за електричната струја.
- Овој апарат мора да биде опремен со кабел за струја, којшто има спроводник за заземјување и приклучок за заземјување. Приклучокот мора да биде вклучен во соодветен штекер којшто е правилно монтиран и заземјен во согласност со локалните законски регулативи и уредби.
- Неправилното поврзување на спроводникот за заземјување може да доведе до ризик од струен удар. Направете проверка со квалификуван електричарски или сервисен персонал ако не сте сигурни дали машината е правилно заземјена.
- Не модифицирајте го приклучокот за струја испорачан заедно со машината. Ако не влегува во штекерот, повикајте квалификуван електричар да монтира соодветен штекер.
- Апаратот не смее да се напојува преку надворешен прекинувач, како на пример тајмер, ниту пак да се поврзува со струјно коло коешто редовно се вклучува и се исклучува од претпријатието за снабдување со струја.

## **РАБОТЕЊЕ**

- Не обидувајте се да ги раздвоите панелите или да го расклопувате апаратот. Не применувајте остри предмети на контролната табла за да ракувате со апаратот.
- Не поправајте и не заменувајте делови од машината. Сите поправки и сервисирања мора да ги изведе квалификуван сервисен персонал освен ако не е поинаку одредено во овој прирачник за корисници. Употребувајте само авторизирани фабрички делови.
- Областа под и околу вашите апарати треба да биде чиста од запалливи материјали какви што се влакненца, хартија, крпи, хемикалии итн.
- Не ставајте животни, како на пример миленичиња во внатрешноста на производот.
- Не оставајте ја вратата на овој апарат отворена. Децата може да се нишаат на вратата или пак да влезат во апаратот и да предизвикаат штета или да се повредат.
- Никогаш не отворајте го апаратот додека работи. Почекајте додека не запре целосно барабанот.

- Не ставајте во апаратот, не перете и не сушете алишта што биле исчистени, испрани, потопени или испрскани со запалливи или експлозивни супстанции (како на пример восок, масло, боја, бензин, одмастувачи, хемикалии за хемиско чистење, керозин, растително масло, масло за готвење итн.). Несоодветната употреба може да предизвика пожар или експлозија.
- Во случај на поплава, исклучете го приклучокот за струја и стапете во контакт со Центарот за информации за корисници на LG Electronics.
- Не притискајте ја силно вратата надолу, кога е отворена.
- Користете нови црева или комплетот црева испорачани заедно со уредот. Повторната употреба на стари црева може да предизвика протекување на вода и подоцнежни оштетувања на имотот.
- Не допирајте ја вратата за време на програмите со висока температура.
- Не користете запаллив гас или експлозивни супстанции (бензол, бензин, разредувач, петролеј, алкохол итн.) во близина на машината.
- Ако одводното или доводното црево е замрзнато во текот на зимата, користете го само откако ќе се одмрзне.
- Чувајте ги настрана од дофат на деца сите детергенти за перење, омекнувачи и белила.
- Не допирајте го приклучокот за струја или контролите на апаратот со влажни раце.
- Не превиткувајте го кабелот за струја премногу и не ставајте тешки предмети врз него.

## Одржување

- Безбедно вклучете го приклучокот за струја во штекерот откако комплетно сте ја отстраниле постојната влага или прав.
- Исклучете го апаратот од струја пред да започнете со негово чистење. Подесувањето на контролите на ИСКЛУЧЕНО или во мирување не го исклучува апаратот од струја.
- Не прскајте вода во внатрешноста или на надворешноста за да го исчистите апаратот.
- Никогаш не исклучувајте го апаратот од струја со влечење на кабелот за струја. Секогаш цврсто фаќајте го приклучокот за струја и повлечете го во обратна насока од штекерот.

## Технички безбедносни упатства за користење машина за сушење алишта



### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - за да избегнете пожар** **Ризик од пожар и запалливи материјали**

- Одржувајте ги отворите за проветрување во апаратот или во структурата во којашто е вграден отворени и без пречки. Во спротивно, може да резултира со пожар.
- Овој апарат содржи R290, коешто е еколошко, но запалливо средство за разладување. Не оштетувајте го колото на средството за разладување и држете ги отворените пламени и извори на запаллување подалеку од апаратот.
- Во апаратот не смеат да се сушат неиспрани алишта.
- Омекнувачите на ткаенини или слични производи треба да се користат според упатствата за омекнувачот.
- Извадете ги сите предмети од џебовите, како на пример запалки и кибрити.
- Никогаш не исклучувајте го апаратот пред да заврши циклусот на сушење, освен ако сите алишта не се извадат брзо и не се спружат за да се рашири топлината.
- Овој апарат не смее да се користи ако за чистење биле користени индустриски хемикалии.
- Алишта што се извалкани со супстанции какви што се масло за готвење, растително масло, ацетон, алкохол, бензин, керозин, отстранувачи на дамки, терпентин, восоци и отстранувачи на восоци, треба да се исперат во жешка вода со дополнителна количина детергент пред да се сушат во апаратот.
- Не пиете ја кондензираната вода. Во спротивно, може да се разболите од болести што се пренесуваат преку храна.
- Ако е оштетен кабелот за напојување, мора да биде заменет од производителот или од негови сервисери, или пак од слично квалификувано лице, за да се избегне опасност.
- Филтерот за влакненца треба често да се чисти.
- Не смее да се дозволува собирање на влакненца околу апаратот.

- Не прскајте средство за хемиско чистење директно на апаратот и не користете го апаратот за сушење алишта на кои има преостанато средство за хемиско чистење.
- Не сушете ги алиштата кои имаат дамки од супстанции со масло. Супстанциите со масло (вклучувајќи ги и маслата за јадење) кои прават дамки на алиштата не можат целосно да се отстранат дури ни откако ќе се исперат со вода.
- Апаратот не смее да се напојува преку надворешен прекинувач, како на пример тајмер, ниту пак да се поврзува со струјно коло коешто редовно се вклучува и се исклучува од претпријатието за снабдување со струја.
- Веднаш отстранете ги алиштата од апаратот откако ќе заврши сушењето или откако ќе се исклучи напојувањето за време на процесот на сушење. Ако оставите исушени алишта во апаратот без надзор, може да предизвикате пожар. Алиштата извадени од апаратот по сушење може да предизвикаат пожар. Веднаш отстранете ги алиштата по сушењето, а потоа закачете ги или поставете ги на рамна површина за да се оладат.

## Фрлање

- Пред да го фрлите стариот апарат, исклучете го од струја. Исечете го кабелот директно зад апаратот, за да спречите неправилна употреба.
- Отстранете ги сите материјали за пакување (како на пример, пластични кеси и стиропор) подалеку од децата. Материјалите од пакувањето може да предизвикаат задушување.
- Отстранете ја вратата пред фрлањето на машината за да спречите заглавување на деца или мали животни во него.


## Фрлање на вашиот стар апарат



- Сите електрични и електронски производи треба да се фрлат засебно од комуналниот отпад, односно во собирни капацитети назначени од страна на владата или локалните власти.
- Правилното фрлање на вашиот стар апарат ќе помогне да се спречат потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје.
- За подетални информации за фрлањето на вашиот стар апарат, стапете во контакт со општинската служба за отстранување отпад или со продавницата од каде што сте го купиле производот.

Машината за сушење алишта содржи средство R290 : 0,145 kg коешто е херметички затворено.

## Спецификации



Модел	RC80U2*V*Q	RC80U2*V*D	RC90U2*V*Q
Напојување	220 - 240 V~, 50 Hz		
Големина	600 mm (Ш) X 690 mm (Д) X 850 mm (В)		
Тежина на производот	56 kg		
Дозволена температура	5 - 35 °C		
Макс. капацитет	8 kg		9 kg


- Изгледот и спецификациите може да се разликуваат со цел да се постигне подобрување на квалитетот на апаратот.

## Додатоци (опционално)


Стапете во контакт со Центарот за информации на LG Electronics или посетете ја веб-страницата на LG на <http://www.LG.com> за да купите.



Одводно црево за кондензат и држач за црево  
**Model : DH1N**  
(се продава одделно)




Полица за сушење  
**Model : DR1N**  
(се продава одделно)



Прибор за редување апарати еден врз друг  
**Model : DT1W**  
(се продава одделно)

## Барања за место на монтажа

### Локација



**Нивелиран под :** Дозволеният наклон под целиот апарат е  $1^\circ$ .

**Штекер:** Мора да биде на растојание од најмногу 1,5 метар од двете страни на местото на апаратот.

- Не оптоварувајте го штекерот со повеќе од еден апарат.

**Дополнително растојание :** За сидот, 5 cm: одзади / 1 cm: десна и лева страна

- Не ставајте и не чувајте производи за перење врз апаратот. Овие производи може да ја оштетат завршната обработка или контролите.

### **!** ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Овој апарат содржи R290, коешто е еколошко, но запалливо средство за разладување. Не оштетувајте го колото на средството за разладување и држете ги отворените пламени и извори на запалување подалеку од апаратот.

### НАПОМЕНА

- Ве молиме да го држите задниот дел на апаратот подалеку од сидот за подобро да работи.
- Не монтирајте го апаратот онаму каде што има опасност од замрзнување или собирање прашина.
- Апаратот можеби нема да работи правилно или може да се оштети доколку замрзне кондензираната вода во пумпата или цревето за истекување.

- Не монтирајте го апаратот веднаш до апарат што генерира висока температура, како на пример, фрижидер, рерна или рингла итн., којшто може да предизвика слабо сушење и оштетување на програмите и да влијае негативно врз функционирањето на компресорот. Апаратот најдобро работи на собна температура од  $23^\circ\text{C}$ .

### Поставување

- Апаратот треба да се монтира на рамен цврст под.
- Проверете дали воздухот што треба да циркулира околу апаратот е попречен од килими, черги итн.
- Никогаш не обидувајте се да го коригирате нерамниот под со ставање парчиња дрво, картон или слични материјали под апаратот.
- Не монтирајте го апаратот во простории каде што температурата може да се спушти до точка на замрзнување. Замрзнатите црева може да пукнат под притисокот. Може да биде доведена во прашање електричната контрола при температурата под точката на замрзнување.
- Ако апаратот е испорачан во зима при температура под точката на замрзнување, оставете го на собна температура неколку часа пред да го пуштите во функција.
- Потрудете се апаратот да биде монтиран на место кое е лесно пристапно за инженер за сервисирање во случај на негово расипување.
- Кога ќе го монтирате апаратот, прилагодете ги четирите ногарки со помош на рачвеств клуч за да бидете сигурни дека производот е стабилен и дека има растојание од приближно 20 mm меѓу горниот дел на апаратот и долната страна на било која работна површина.

### Барања за вентилација

### **!** ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Одржувајте ги отворени и без пречки отворите за проветрување во апаратот или во структурата во којашто е вграден. Во спротивно, може да резултира со пожар.
- Во ниша или под работна маса
  - Осигурете проток на воздух од  $3,17\text{ m}^3/\text{мин}$ . низ апаратот

- Шпајз
  - Вратите на плакарот мораат да имаат 2 (хоризонтални) отвора, секој со минимален простор од 387 cm<sup>2</sup>, лоцирани на 8 cm од дното и врвот на вратата.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не поставувајте го уредот блиску до извори на топлина. Неговата задна страна треба да има добра вентилација. Доколку не ги следите упатствата може да дојде до проблеми.
- Апаратот не треба да биде монтиран веднаш до фрижидер или замрзнувач.
- Апаратот не е дизајниран за употреба на море или за употреба на мобилни инсталации како што се приколки, авиони итн.

## Поврзување со струја


- Не користете продолжен кабел или двоен адаптер.
- Секогаш исклучувајте го од струја апаратот по употреба.
- Поврзете го апаратот со заземјен штекер во согласност со важечките регулативи за поврзување кабли.
- Апаратот мора да се постави така што приклучокот ќе биде лесно достапен.

## Упатства за инсталација со поставување на уредите еден врз друг (незадолжително)


Вашата машина за сушење може да ја ставите врз машина за перење од LG и безбедно да ја фиксирате со помош на прибор за редување апарати еден врз друг. Ова монтирање мора да биде изведено од квалификуван персонал за да се осигурите дека апаратот е правилно монтиран.

## Прибор за редување апарати еден врз друг

За да ја ставите оваа машина за сушење врз друг апарат потребен ви е прибор од LG за редување апарати еден врз друг.




Оваа машина за сушење може да се стави само врз машина за перење од LG. Не обидувајте се да ја ставите машината за сушење врз која било друга машина за перење, бидејќи може да дојде до оштетување, повреда или штета по имотот.

	Големина на горна плоча за машина за перење	
	550 mm	600 mm
<b>Облик и насока на монтирање</b>		


## Процедура за монтажа

- 1 Поставете ја машината за сушење LG врз машината за перење LG.
- 2 Отстранете ги двете завртки на дното на задната плоча од секоја од страните како што е прикажано на сликата долу.




- 3** Порамнете ги дупките на приборот за редување на апаратите еден врз друг со дупките од задната плоча.

- 3-1) 600 mm



- 3-2) 550 mm



- 4** Прицврстете ги двете завртки за приборот за редување што беа претходно отстранети од машината за сушење.

- 5** Употребете ги четирите завртки во кутијата за додатоци [0,6 инчи (16 mm)] за да ја монтирате задната плоча и приборот за редување на машината за перење.

- 6** Процедурата за спротивната страна е иста.


## **!** ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Неправилната монтажа може да предизвика сериозни несреќи.
- Ставањето на апаратот врз друг е опасна процедура доколку таа се изведува од само едно лице поради тежината на апаратот и висината на монтажата. Процедурата треба да ја извршуваат две или повеќе квалификувани лица.
- Апаратот не одговара за вградување. Ве молиме не вградувајте го апаратот.
- Не пуштајте го апаратот да работи доколку не е правилно поставен врз друг апарат.


## Одвод за кондензирана вода (незадолжително)

Кондензираната вода вообичаено се испумпува кон резервоарот за вода, каде што водата се собира сè додека не се испразни рачно. Водата може да се истече и директно во главниот одвод, особено кога машината за сушење е поставена врз машина за перење. Сменете ја насоката на истекување на водата со помош на прибор за поврзување црева и поврзете го цревето со главниот одвод:

- 1** Одвојте го капакот против повратниот проток (❶) и цревето на контејнерот за вода (❷) од поврзувачкиот комплект.



- 2** Прикачете го капакот против повратниот проток (❶) на главата од комплектот за поврзување, а потоа поврзете го цревето за одвод (❷) со спротивната страна на комплектот за поврзување.



## **!** ВНИМАНИЕ


- Ако цревето е монтирано на начин којшто ќе го остави свиткано или прекршено, тогаш одводот можеби нема правилно да функционира.

## Нивелирање на уредот

Нивелирањето на уредот спречува непотребни звуци и вибрации. Поставете го апаратот на рамен цврст под.

Доколку апаратот не е на рамно треба да направите нивелирање со приспособување на предните ногалки.

Свртете ги во насока на стрелките од часовникот за подигање и обратно за спуштање сè додека апаратот повеќе не се ниша од сите страни.



### Дијагонална проверка

- Кога ги притискате надолу и дијагонално рабовите на горната плоча, апаратот не смее да се клати горе-долу (проверете во сите насоки). Ако апаратот се клати кога ја притискате дијагонално горната плоча, повторно нивелирајте ги ногалките.

## Ставање на вратата на другата страна

Можете да ја ставите вратата на спротивната страна, ако тоа ви одговара.

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


- Не превртувајте ја вратата, додека апаратот е ставен врз машината за перење.
- Пред да ги отстраните завртките на шарката, еден помошник нека ја придржи тежината на вратата. Вратата може да падне на подот, поради својата тежина.

- Поради безбедносни причини, две или повеќе лица треба заедно да работат при превртувањето на вратата.

### НАПОМЕНА


- Изгледот на завртките може да варира, и тие треба различно да се вметнат, во зависност од позицијата. Осигурете се дека сте избрале правилна завртка, пред да почнете со затегнување.

- 1 Отворете ја вратата и отстранете 2 завртки од шарката на вратата. По отстранувањето на завртките, внимателно спуштете ја вратата, со предниот дел свртен надолу кон подот.




### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Прво отстранете ја долната завртка. Вратата може да падне на подот поради својата тежина и да дојде до нејзино оштетување.
- 2 Отстранете 8 завртки од склопката на шарката на вратата.
    - На предната страна има 6 завртки, а од страната има 2 завртки.




- 3** Отстранете 3 завртки од склопката на резето на вратата, кое е прицврстено помеѓу вратата и склопката на шарката, а потоа отстранете ја завртката со која се фиксира куката на вратата.




- 4** Префрлете ја позицијата на склопката на шарката и склопката на резето на вратата, и потоа затегнете ги завртките по обратен редослед.


- Затегнете ја завртката во правилна положба, погледнувајќи на чекорите од 2 до 4.




- 5** Извадете го држачот на вратата од рамката на апаратот, отстранувајќи 2 завртки, а потоа склопете го на спротивната страна.



- 6** Извадете 2 декоративни завртки од рамката на апаратот, а потоа ставете ги на спротивната страна.




- 7** Монтирајте ја вратата со отстранети завртки, како во чекор 1, а потоа проверете дали правилно се затвора.




## Користење на апаратот

Пред првиот циклус треба да ја пуштите машината за сушење да поработи пет минути за да се загрее барабанот. Отворете ја вратата помеѓу две ставања облека првите неколку пати кога го користите апаратот за да дозволите мирисите од внатрешноста да се разредат.

- 1 Гледајте филтерот за влакненца и резервоарот за вода секогаш да бидат чисти.
  - Филтерот се наоѓа во обрачот од вратата. Треба да биде чистен пред секое сушење.
  - Отворете ја вратата за да се осигурите дека филтерот е чист. Доколку не е, ве молиме да го исчистите.




- Исто така, проверете дали треба да се испразни резервоарот со вода за сушењето да биде ефикасно.



## ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не пиете ја кондензираната вода.

### НАПОМЕНА

- Во некои случаи LED прозорчето може да прикаже  (симбол за празнење вода) и апаратот може да престане со работа доколку резервоарот за вода е полн.
- 2 Ставете ја облеката во барабанот откако сте ја сортирале.
    - Облеката треба да се сортира според типот на ткаенина и ниво на сушење, и сите врвки и каиши треба добро да се прицврстат за облеката пред да ги ставите во барабанот. Притиснете ја облеката кон задниот дел од барабанот за да не биде блиску до вратата. Во спротивно може да дојде до оштетување. Затворете ја вратата.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

- Внимавајте да не ви се заглави облека помеѓу вратата и гумичките на вратата.

- 3 Пуштете ја машината.
  - Притиснете го копчето **Напојување**.



- 4 Одберете ја програмата за сушење што ви е потребна.
  - Можете да одбирате програми со вртење на копчето за одбирање програми сè додека не се прикаже потребната програма.
  - Доколку притиснете на копчето **Старт/Пауза** без да одберете програма, апаратот ќе продолжи со програмата **Cotton (Памук)**. Ве молиме погледнете ја табелата со програми за детални информации.



- 5 Притиснете го копчето **Старт/Пауза**.
  - Штом го притиснете копчето **Старт/Пауза**, уредот ја проветрува внатрешноста на барабанот 10 секунди за да го подготви уредот за фазата на сушење.



- 6 Откако ќе заврши циклусот, отворете ја вратата и отстранете ја облеката.
- 7 Исклучете го апаратот.
  - Притиснете го копчето **Напојување**.

## ВНИМАНИЕ

- Бидете внимателни! Барабанот може да е загреан одвнатре.
- Апаратот не смее да се употребува за други намени освен пропишаната.

### НАПОМЕНА

- Крајниот дел од циклусот на сушење се случува без топлина (циккус на ладење) за облеката да биде на температура со којашто нема да биде оштетена.
- Високата атмосферска температура и мала просторија може да предизвикаат продолжено време на сушење и поголема потрошувачка.

## Сортирање облека

Секое парче облека има своја етикета со информации за сушење, такашто се препорачува сушење во согласност со таа етикета.

Не само тоа, туку облеката треба да се сортира и според големината и типот на ткаенина.

Не пренатрупувајте ја машината за да може да се постигне ефикасност и мала потрошувачка.

### Волнена облека

- Сушете ја волнената облека со програмата Волна. Прво видете ја етикетата на облеката. Волнената облека може да не се исуши целосно низ циклусот, такашто не треба да го повторувате сушењето. Распостелете ја волнената облека според оригиналната форма и сушете ја на рамна површина.

### Волнени и плетени алишта

- Одредена волнена и плетена облека може да се смали, во зависност од квалитетот.

### Непеглачки ткаенини и синтетика

- Не преполнувајте го апаратот. Извадете ја непеглачката облека од апаратот веднаш штом ќе заврши со работа, за да спречите туткање.

### Бебешка и вечерна облека













- Секогаш проверувајте ги етикетите.

### Гума и пластика


- Не сушете облека направени од или што содржат гума или пластика, како на пример:
  - престилки, детски лигавчиња, прекривки за столчиња
  - пердиња и прекривки за маса
  - бањарки

### Фиберглас

- Не смее во апаратот да се става фиберглас. Стаклените парченца што остануваат во апаратот може подоцна да се закачат за облеката што ќе ја сушите во иднина.

Икона	Упатства
	Дру (Сушење)
	Сушење со вртење
	Трајно пресување / Отпорно на набори
	Нежно / деликатно
	Не сушете со вртење
	Не сушете
	Висок степен
	Средно загревање
	Низок степен
	Без загревање / воздух
	Сушење на жица / пружа за сушење
	Сушење на офингер
	Сушење на рамно
	На сенка

# Контролна табла



## 1 Копче за напојување

- Притиснете го копчето **Напојување** за да ја вклучите машината.
- Притиснете го копчето **Напојување** за да ја исклучите функцијата одложено завршување.

## 2 Одбирање програми

- Програмите се избираат според видот облека.
- Се пали светилка за да ја прикаже избраната програма.

## 3 Копче Старт/Пауза

- Копчето **Старт/Пауза** се користи за започнување или паузирање на циклусот.
- Кога е во **Пауза**, напојувањето се исклучува автоматски после 14 минути.

## 4 Дополнителни копчиња за програми

- Користете ги овие копчиња за да ги изберете саканите опции за избраната програма.
- За да ја користите функцијата Далечинско започнување, погледнете во **ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ**.

## 5 Показател за фаза на сушењето

- Се пали различна икона на показателот во зависност од фазата на процесот на сушење.
  - ☀ : Оваа икона се пали кога апаратот е во фаза на сушење.

- ☁ : Оваа икона се пали кога апаратот е во фаза на сушење за пеглање.
- ☀ : Оваа икона се пали кога апаратот е во фаза на сушење за плакар.
- ☀ : Оваа икона се пали кога апаратот е во фаза на ладење.

## Екран

- 🧼 : Оваа слика/симбол покажува дека филтерот за влакненца треба да се исчисти или дека е запушен.
  - Напомена за чистењето: При притискање на копчето Напојување ќе се покаже слика/симбол.
- 💧 : Оваа слика/симбол покажува дека резервоарот за вода треба да се исчисти или испразни.
  - Напомена за празнењето: При притискање на копчето Напојување ќе се покаже слика/симбол.
  - Напомена за премногу вода: Ќе се прикаже оваа слика/симбол придружена од звучен сигнал додека апаратот работи.
- 🚫 : Иконата го индицира статусот на поставеност на филтерот за влакненца. Доколку филтерот не е вметнат, апаратот нема да работи и иконата ќе се прикажува.
- 🌫 : Оваа икона го означува статусот на автоматско чистење на кондензаторот. Оваа икона ќе се прикаже кога водата ќе шприца на кондензаторот.

## Табела со програми

### Програма за сушење

Програми Sensor Dry (Сензор за суво)				
Програма	Тип на облека	Детали	Ниво на сушење	Капацитет
				8 kg / 9 kg
Cotton (Памук)	Крпи, свечени фустани и постелина	За дебела и ватирана ткаенина	Extra (Екстра)	8 kg / 9 kg
	Пешкири за бањање, милиња, долна облека и памучни чорапи	За ткаенина што не се пегла	Surbboard (За орман)	8 kg / 9 kg
	Постелина, чаршави за маси, крпи, маици, поло-маици и работна облека	За ткаенина што се пегла	Iron (Пеглање)	8 kg / 9 kg
Mix (Мешани)	Постелина, чаршави за маси, тренерки, ветровки и ќебиња	За дебела и ватирана ткаенина што не се пегла	Extra (Екстра)	4 kg
	Кошули и блузи	За ткаенина што не се пегла	Surbboard (За орман)	
	Панталони, тоалети, мини сукњи и блузи	За ткаенина што се пегла	Iron (Пеглање)	
Easy Care (Лесна грижа)	Кошули, маици, панталони, долна облека и чорапи	За поламидна, акрилна и полиестерна облека што не треба да се пегла	Surbboard (За орман)	3,5 kg
	Кошули, маици, долна облека, ветровки и чорапи	За поламидна, акрилна и полиестерна облека што треба да се пегла	Iron (Пеглање)	
Duvet (Постелнина)	Постелнина, креветски чаршафи	За дебела облека	-	2,5 kg
Towel (Пешкир)	Пешкири, навлаки за перници	За памучна ткаенина што не се пегла	-	4,5 kg
Allergy Care (Грижа за алергија)	Памук, долна облека, креветски чаршафи и бебешка облека	Помага во отстранувањето на алергени, како што се домашните гниди.	-	4,5 kg
Quick 30 (Брзо 30)	Лесни и мали предмети, помали од Зеа.	За мала количина на полиамидни, акрилни и полиестерски предмети	-	1 kg
Sports Wear (Спортска облека)	Облека за фудбал и тренинг	За материјали од полиестер	-	2 kg
Wool (Волна)	Волна	За волнена ткаенина	-	1 kg

Програми Sensor Dry (Сензор за суво)				
Програма	Тип на облека	Детали	Ниво на сушење	Капацитет
				8 kg / 9 kg
<b>Delicate</b> (Деликатна)	Свила, фина ткаенина и женска долна облека	За ткаенина што е чувствителна на топлина, како што е синтетиката	-	1,5 kg

Програми Timed Drying (Сушење на тајмер)				
Програма	Тип на облека	Детали	Ниво на сушење	Капацитет
				8 kg / 9 kg
<b>Rack Dry</b> (Сушење на полица)	Свила, волна, деликатна женска долна облека	Освежување на алишта без сушење со вртење	-	-
<b>Cool Air</b> (Ладен воздух)	Сета ткаенина за која е потребно освежување	Вртење без топлина	-	-
<b>Warm Air</b> (Топол воздух)	Крпи за бањање, бањарки, крпи за садови и акрилна ватирана ткаенина	Мали парчиња и влажна облека. Секојдневни парчиња што одговараат за сушење со загревање	-	-

## ВНИМАНИЕ

- Доколку облеката тежи помалку од 1 kg, ве молиме употребете ја програмата **Warm Air (Топол воздух)** во програмите Сушење на тајмер. Волнената облека се суши со програмата **Wool (Волна)**, додека ткаенините чувствителни на топлина, долната облека и женската долна облека треба да се сушат со помош на програмата **Delicate (Деликатна)**. Ве молиме да се придржувате до пропишната количина облека кога ја употребувате посакуваната програма. Во спротивно облеката може да се оштети.

## НАПОМЕНА

- Тестирано во согласност со EN61121 и директивата 932/2012
- Постави ја програмата на Енергија за памучни ормански производи (Целосен & Половичен товар) за тестирање во согласност со EN61121 и Директивата 932/2012
- Стандардна памучна програма : Cotton □ + **Cupboard** + **Energy** Опција (Стандардно) (Ова е најефикасната програма во однос на условите за тестирање предложени од EN61121 и Директивата 932/2012)
- Таа е соодветна за сушење нормално влажна памучна облека и е најефикасна програма во поглед на потрошувачката на енергија за сушење на влажна памучна облека.
- Резултатите од тестот зависат од собната температура и типот и количината на облека, тврдоста на водата и температурата на доводот на вода.
- Доколку апаратот се монтира со вградување, може да се предизвика неефикасно работење.
- Доколку облеката не е вртена со голема брзина при перењето, потрошувачката на енергија и времето за сушење ќе се зголемат.

## Опција за програма

### Delay End (Одложи крај)

Може да ја употребите опцијата Одложено завршување, за да го одложите времето на завршување на циклусот на сушење. Максималното Одложено завршување е од 3 до 19 часа.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Изберете програма.
- 3 Притиснете го копчето **Delay End (Одложи крај)**.
- 4 Поставете ги часовите на одложување со притискање на **More Time (Повеќе време)**, **Less Time (Помалку време)**.
- 5 Притиснете го копчето **Старт/Пауза**.

### Anti Crease (Против набори)

Опцијата Против набори спречува туткање во случај кога облеката не е навремено извадена на крајот од циклусот на сушење. Кога е одбрано **Anti Crease (Против набори)** апаратот работи и паузира постојано, со што ви дава два часа за да ја извадите облеката. Доколку вратата е отворена за време на опцијата Против набори, опцијата се поништува.

### Favorite (Омилено)

Програмата Омилено ви овозможува да зачувате приспособен циклус на сушење за идна употреба.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Изберете програма.
- 3 Одберете ја опцијата или дополнителна програма. (**Anti Crease (Против набори)**, **EcoHybrid (EcoHybrid)** итн.)
- 4 Притиснете и задржете го копчето **Favorite (Омилено)** три секунди.

Програмата Омилено сега е зачувана за идна употреба. За повторно да ја користите програмата, изберете ја опцијата **Favorite (Омилено)** и притиснете го копчето **Старт/Пауза**.

## Drum Light (Светло за барабан)

Додека апаратот работи, може да се види внатрешноста од барабанот доколку ја одберете функцијата Drum Light.

- Притиснете и задржете го копчето **Dry Level (Ниво на сушење)** во текот на 3 секунди, за да ја активирате функцијата Светлина на барабанот.
- Вклучено светло : Вратата е отворена.
- Исклучено светло: Вратата е затворена. Светлото се исклучува автоматски.

## Dry Level (Ниво на сушење)

Користете го ова копче за да изберете ниво на сушење за избраната програма.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Изберете програма.
- 3 Изберете ниво на сушење со постојано притискање на **Dry Level (Ниво на сушење)**.

## EcoHybrid (EcoHybrid)

Оваа дополнителна програма нуди опција да се штеди на струја и време.

- **Energy (Енергија)**: Опција за заштеда на енергија.
- **Time (Време)**: Опција за заштеда на време.

## Child Lock (Брава за деца)


Изберете ја оваа функција за да ги заклучите копчињата на контролната табла. Оваа опција ќе ја спречи можноста деца да имаат пристапност до функциите.

## Заклучување на контролната табла

- 1 Притиснете и задржете ги истовремено копчињата **Favorite (Омилено)** и **Delay End (Одложи крај)** три секунди.
- 2 Ќе слушнете звук и CL ќе се појави на приказот.
  - Кога е поставено **Child Lock (Брава за деца)**, сите копчиња се заклучени освен копчето **Напојување**.

## НАПОМЕНА

- Исклучувањето на напојувањето или комплетирањето на сите циклуси нема да ја ресетира функцијата заклучување за деца. Мора да ја деактивирате заклучување за деца пред да пристапите до другите функции.



## Отклучување на контролната табла

Притиснете и задржете ги истовремено копчињата **Favorite (Омилено)** и **Delay End (Одложи крај)** три секунди.

- Звучниот сигнал ќе се огласи и преостанатото време за тековната програма повторно ќе се појави на екранот.

## Buzzer (Своно)

Со оваа опција можете да го вклучувате и исклучувате звучниот сигнал.

## More Time (Повеќе време) / Less Time (Помалку време)

Користете ги овие копчиња кај програмите за рачно управување со сушењето, за рачно да го зголемите или намалите времето на сушење.

Притиснете го копчето **More Time (Повеќе време)** за да го зголемите избраното време на програмата, за пет минути.

Притиснете го копчето **Less Time (Помалку време)** за да го намалите избраното време на програмата, за пет минути.


## Rack Dry (Сушење на полица) (опционално)

Ова сушење на полица е дизајнирано за облека што треба да се суши на рамно без вртење, вклучувајќи џемпери и деликатни ткаенини.


Ако сакате да ја користите опцијата со полица за сушење, треба одделно да купите полица за сушење. Полица за сушење (име на модел: DR1N) можете да купите преку Центарот за информации на LG Electronics или преку нашата веб-страница на <http://www.LG.com>

- 1 Отворете ја вратата.
- 2 Ставете ја куката на центарот од барабанот.

- 3 Ставете ја полицата за сушење на структурата над филтерот за влакненца и притиснете ја да завршите со поставувањето.



- 4 Ставете влажна облека на полицата. Направете простор помеѓу секое парче за да циркулира воздух.
  - Полицата нема да се мрда додека барабанот ротира.





- 5 Затворете ја вратата.
- 6 Вклучете и одберете **Rack Dry (Сушење на полица)**.
- 7 Притиснете го копчето **Старт/Пауза**.


## НАПОМЕНА

- Проверете го филтерот за влакненца и отстранете ги влакненцата што се насобрале од облеката што се сушела на полицата.
- Копчињата **More Time (Повеќе време) / Less Time (Помалку време)** можат да се користат за попрецизно прилагодување на времето на сушење.


## Користење на LG SmartThinQ апликацијата

### Работи што треба да се проверат пред користењето на LG SmartThinQ


- За апарати со  или  лого
- 1 Проверете го растојанието помеѓу апаратот и безжичниот рутер (Wi-Fi мрежата).
    - Ако е преголемо растојанието помеѓу апаратот и безжичниот рутер, доаѓа до слабење на сигналот. Може да биде потребен подолг временски период за регистрација, или може да доведе до неуспешна инсталација.
  - 2 Исклучете ги **Мобилните податоци** или **Келиските податоци** на вашиот smartphone.
    - За iPhones, исклучете ги податоците одејќи во **Прилагодувања** → **Келиски** → **Келиски податоци**.



- 3 Поврзете го вашиот смартфон со безжичниот рутер.



### НАПОМЕНА

- За да ја потврдите Wi-Fi конекцијата, проверете дали свети иконата **Wi-Fi**  на контролниот панел.
- Апаратот поддржува единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да ја проверите фреквенцијата на вашата мрежа, контактирајте го вашиот снабдувач со интернет услуги, или погледнете во упатството за вашиот безжичен рутер.
- LG SmartThinQ не е одговорен за било какви проблеми околу конектирањето на мрежата или какви и да било грешки, дефекти или грешки предизвикани од конектирањето на мрежата.
- Ако апаратот има проблеми околу конектирањето на Wi-Fi мрежата, можеби е предалеку од рутерот. Набавете Wi-Fi засилувач (засилувач на дострелот) за да ја подобрите јачината на Wi-Fi сигналот.
- Wi-Fi конекцијата можеби не се поврзува или можеби е прекината поради опкружувањето на домашната мрежа.
- Мрежното поврзување можеби нема да работи правилно во зависност од провајдерот на интернет услугите.
- Околното безжично поврзување можеби придонесува безжичниот мрежен сервис да работи бавно.
- Апаратот не може да се регистрира, поради проблеми со преносот на безжичниот сигнал. Извлечете го кабелот од апаратот и почекајте околу една минута, пред повторно да се обидете.
- Ако е овозможен заштитниот сид на вашиот безжичен рутер, оневозможете го или додадете исклучок во него.
- Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)
- Smartphone корисничкиот интерфејс (UI) може да варира, во зависност од мобилниот оперативен систем (OS) и производителот.
- Ако безбедносниот протокол на рутерот е поставен на **WEP**, може да не успеете во подесувањето на мрежата. Ве молиме променете го на други безбедносни протоколи (Се препорачува **WPA2**) и повторно регистрирајте го производот.

## Инсталирање на LG SmartThinQ

Побарајте ја апликацијата LG SmartThinQ на Google Play Store & Apple App Store преку вашиот смартфон. Следете ги инструкциите за преземање и инсталирање на апликацијата.

## Wi-Fi функција

- За апарати со  или  лого

Комуницирајте со апаратот од смарт телефон со помош на практичните смарт функции.

## Циклус на сушилницата (Далечинско започнување, Преземање на циклус)

Подесете или преземете некој посакуван циклус и контролирајте ја работата преку далечински управувач.

## Smart Diagnosis™

Оваа функција обезбедува корисни информации за дијагностицирање и решавање на проблемите кај апаратот, базирајќи се на образецот на употреба.

## Предупредувачко известување

Кога циклусот е завршен или апаратот има некој проблем, имате опција за добивање известувања на вашиот смартфон.

## Набљудување на енергијата

Врз користењето на енергијата на сушилницата влијаат циклусот и опциите, па затоа можете да видите некои промени во користењето на енергијата, од еден до друг циклус.

## Подесувања

Поставете прекар на производот и избришете го производот.

## НАПОМЕНА

- Ако го промените својот безжичен рутер, добавувачот на интернет услуги или лозинката, избришете го регистрираниот апарат од апликацијата LG SmartThinQ и повторно регистрирајте го.

- Апликацијата подлежи на промени заради подобрување на апаратот, без да им се даде предупредување на корисниците.
- Карактеристиките може да варираат во зависност од моделот.

## Користење на Циклусот на сушење

### Remote Start (Далечинско започнување)

Користете smart телефон за да можете далечински да го контролирате вашиот апарат. Исто така можете да ја набљудувате и работата на одбраниот циклус, за да знаете уште колку време преостанало од циклусот.

### За користење на Далечинското започнување:

- 1 Притиснете го копчето **Напојување**.
- 2 Ставете ги алиштата во барабанот.
- 3 Притиснете и држете го копчето **Buzzer (Своно)** во текот на 3 секунди, за да ја овозможите функцијата Далечински старт.
- 4 Започнете го циклусот од LG SmartThinQ апликацијата на вашиот смарт телефон.

## НАПОМЕНА

- Откако ќе се овозможи режимот Далечинско започнување, ќе можете да го започнете циклусот од LG SmartThinQ smartphone апликацијата. Ако циклусот не започне, машината ќе чека да започне со циклусот сè додека тој далечински не се исклучи од апликацијата, или додека не се оневозможи режимот за Далечинско започнување.
- Кога вратата е отворена, оневозможено е Далечинското стартување.

### За да го оневозможите Далечинското започнување:

Кога е активирана функцијата Далечински старт, притиснете и држете го копчето **Buzzer (Своно)** 3 секунди.

## Download Cycle (Преземање на циклус)

Преземете нови и посебни циклуси што не се вклучени во основните циклуси на апаратот.

Апаратите коишто биле успешно регистрирани можат да преземат различни посебни циклуси, специфични за апаратот.

Само еден циклус може да биде зачуван во апаратот во еден момент.

Откако ќе заврши преземањето на циклусот во апаратот, производот ќе го задржи преземиот циклус, сè додека не се преземе нов.

## Спецификации на бежичниот LAN модул

Модел	LCW-004
Фреквентен опсег	2412 до 2472 MHz
Излезна моќност (макс.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Бежична функција S/W верзија: V 1.0

Заради грижата за корисникот, овој уред треба да се инсталира и да работи на минимална далечина од 20 cm меѓу уредот и телото на корисникот.

Потрошувачка на енергија во мирување	0,18 W
Потрошувачка на енергија при мирување на мрежата	2,0 W
Временскиот период, по што функцијата на управување, енергија, или слична функција, автоматски се префрла на опрема во режим на подготвеност и/или исклучен режим и/или состојба во која се нуди подготвеност на мрежата.	20 мин.

## Декларација за усогласеноста



Со ова, LG Electronics изјавува дека типот на радио опрема Машина за сушење е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на ЕУ декларацијата за сообразност, е достапен на следната интернет адреса:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

## Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за преземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

## Smart Diagnosis™ со користење на паметен телефон

- За апарати со или лого

Користете ја оваа функција ако ви е потребна точна дијагноза од Центарот за информации за клиенти на LG Electronics кога апаратот не работи правилно или има дефект.


Smart Diagnosis™ не може да се активира ако апаратот не е приклучен во струја. Ако апаратот не може да се вклучи, решавањето на проблемот мора да се направи без да се користи Smart Diagnosis™.

# Употреба на Smart Diagnosis™

## Smart Diagnosis™ преку Центарот за информации за клиенти

Користете ја оваа функција ако ви е потребна точна дијагноза од Центарот за информации за клиенти на LG Electronics, кога апаратот не работи правилно или има дефект. Користете ја оваа функција само при контакт со претставник од сервисот, а не при нормално работење.

- 1 Притиснете на копчето **Напојување** за да го вклучите апаратот. Не притискајте ниту едно друго копче и не вртете го копчето за избор на програма.
- 2 Кога ќе ви биде наложено да го направите тоа од страна на кол центарот, ставете го микрофонот од вашиот телефон блиску до Smart Diagnosis™ иконата.



- 3 Притиснете и држете го копчето **More Time (Повеќе време)** три секунди, додека го држите микрофонот од телефонот до иконата и копчето **Напојување**.
- 4 Не преместувајте го телефонот додека не заврши преносот на тонот. Се прикажува преостанатото време потребно за трансфер на податоци.
  - За најдобри резултати, не преместувајте го телефонот додека се пренесуваат тоновите.
  - Ако агентот од центарот за повикување не е во можност да добие точна снимка од податоците, од вас може да биде побарано да се обидете повторно.

- 5 Откако ќе заврши одбројувањето и тоновите ќе запрат, продолжете го вашиот разговор со агентот од центарот за повикување, кој тогаш ќе може да ви помогне користејќи ги пренесените информации за анализа.

## НАПОМЕНА

- Функцијата Smart Diagnosis™ зависи од квалитетот на локалниот повик.
- Комуникацијата ќе биде подобра и можете да добиете подобра услуга ако го користите домашниот телефон.
- Ако трансферот на податоци за Smart Diagnosis™ е со слаб квалитет, може да не добиете најдобра услуга за Smart Diagnosis™.

## **!** ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


- Извадете го приклучокот кога го чистите апаратот. Ако не го исклучите приклучокот од штекерот, постои опасност од струен удар.

## Чистење на филтерот за влакненца


Исчистете го филтерот за влакненца пред секој циклус на сушење.

Со чистењето на филтерот за влакненца се намалува времето на сушење и потрошувачката на струја.

- 1 Отворете ја вратата.
- 2 Отстранете го првиот филтер.




- 3 Отстранете го вториот филтер.




- 4 Отворете ги двата филтри и отстранете ги влакненцата.


- Отворете го првиот филтер.



- Отворете го вториот филтер.



- 5 Исплакнете го под чешма.



- 6 Исушете ги филтрите целосно и вратете ги.



## НАПОМЕНА


- Отстранете ја влагата од мрежата. Во спротивно филтерот ќе се зачепи поради слојот на влага и апаратот може да не работи.
- Доколку филтерот за влакненца не е во апаратот, апаратот нема да може да работи.

## Празнење на резервоарот за вода


Кондензираната вода се собира во резервоарот.

Празнете го резервоарот по секое користење.


Доколку не го испразните, тоа ќе влијае врз сушењето.

Доколку резервоарот за вода е полн, ќе светне иконата  и ќе се чуе звук на титкање додека апаратот уште работи. Во таков случај, испразнете го резервоарот во рок од еден час.

- 1 Извадете го резервоарот.



- 2 Испразнете го во лавабо.




- 3 Вратете го назад во апаратот.

- 4 Притиснете го копчето **Старт/Пауза**.

## Чистење на решетката за проток на ладен воздух

Исчистете ја решетката за проток на ладен воздух со правосмукалка 3 - 4 пати годишно за да не се насобере прах, којшто може да предизвика непречен проток на воздух.




### НАПОМЕНА

- Топлиот воздух излегува низ решетката за вентилација.
- Треба да се овозможи соодветна вентилација за да се одбегне враќање на гасови во просторијата од апарати што работат на некакви горива, или, на пример, отворен оган.

## Бришење на сензорот за влага

Овој апарат го следи нивото на влага во облеката за време на работењето, што значи дека мора редовно да се чисти за да не се дозволи насобирање на бигор на површината од сензорот.

Избришете ги сензорите во внатрешноста на барабанот.



### ВНИМАНИЕ

- Не бришете ја влагата од сензорот со абразивни материјали. Секогаш чистете го сензорот со рапав сунѓер.

Апаратот е опремен со автоматски систем за следење грешки за детекција и дијагноза на проблеми во рана фаза. Ако апаратот не функционира правилно или не работи воопшто, проверете ги следните работи пред да повикате сервис:

## Дијагностика на проблеми

Симптоми	Причина	Решение
Апаратот не се вклучува.	Кабелот за напојување не е правилно вметнат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Осигурете се дека приклучокот е безбедно вметнат во заземјена плочка иста како таа што е наведена на плочката на апаратот.</li> </ul>
	Избил осигурувач во таблата, настанал прекин во склопката или настанал прекин во снабдувањето со струја.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вратете го копчето на автоматскиот осигурувач или заменете го осигурувачот. Не зголемувајте го капацитетот на осигурувачот. Ако проблемот е поврзан со оптоварување на струјното коло, повикајте квалификуван електричар да го поправи.</li> </ul>
Апаратот не загрева.	Избил осигурувач во таблата, настанал прекин во склопката или настанал прекин во снабдувањето со струја.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вратете го копчето на автоматскиот осигурувач или заменете го осигурувачот. Не зголемувајте го капацитетот на осигурувачот. Ако проблемот е поврзан со оптоварување на струјното коло, повикајте квалификуван електричар да го поправи.</li> </ul>
На облеката и е потребно предолго време за сушење.	Облеката не е соодветно сортирана.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одвојте ги тешките парчиња од лесните. Подолгите и потешки парчиња бараат повеќе време за сушење. Лесните парчиња во полнење со тешки парчиња може да ги залаже сензорите бидејќи лесните парчиња се сушат побрзо.</li> </ul>
	Големо полнење со тешки ткаенини.	<ul style="list-style-type: none"> <li>На тешките ткаенини им е потребно повеќе за сушење бидејќи задржуваат повеќе влага. За да се намали или одржува поконзистентно време на сушење за големите и тешки ткаенини треба да ги одвојувате парчињата во слични купчиња со конзистентна големина.</li> </ul>
	Контролите на апаратот не се правилно подесени.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Употребувајте ги соодветните подесувања за контролите за типот на облека што се суши. Одредена облека може да бара приспособување на нивото на сушење за да се исуши правилно.</li> </ul>
	Филтерот за влакненца треба да се исчисти.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отстранувајте ги влакненцата од филтерот пред секој циклус. Кога влакненцата се отстранети, погледнете го филтерот на светлина за да видите дали е нечист или запушен. Одредена облека испушта поголеми количини влакненца, како што се пешкирите за бањање, и може да треба да го ставите циклусот на пауза за да го исчистите филтерот за време на циклусот.</li> </ul>

Симптоми	Причина	Решение
На облеката и е потребно предолго време за сушење.	Избил осигурувач во таблата, настанал прекин во склопката или настанал прекин во снабдувањето со струја.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вратете го копчето на автоматскиот осигурувач или заменете го осигурувачот. Не зголемувајте го капацитетот на осигурувачот. Ако проблемот е поврзан со оптоварување на струјното коло, повикајте квалификуван електричар да го поправи.</li> </ul>
	Апаратот е пренатрупан.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поделете ги преголемите полнења во помали за подобро сушење.</li> </ul>
	Во апаратот има премалку облека.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Времето за сушење за полнење облека варира во зависност од типот употребена топлина (електронски), големината на полнењето облека, типот на ткаенина, колку е облеката мокра и филтерот за влакненца. Дури и неизбалансираното полнење облека може да предизвика слабо вртење што би резултирало со повлажна облека за којашто е потребно повеќе време за сушење.</li> </ul>
Времето за сушење не е конзистентно.	Подесувањата за топлина, големината на купот облека или влажноста на облеката не се конзистентни.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Времето за сушење за полнење облека варира во зависност од типот употребена топлина (електронски), големината на полнењето облека, типот на ткаенина, колку е облеката мокра и филтерот за влакненца. Дури и неизбалансираното полнење облека може да предизвика слабо вртење што би резултирало со повлажна облека за којашто е потребно повеќе време за сушење.</li> </ul>
На облеката останале масни дамки или нечистотија.	Не е употребен добро омекнувачот.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кога се пере облека што треба да биде исушена во апаратот, употребете ја точната количина на омекнувач колку што препорачува производителот на омекнувачот.</li> </ul>
	Се суши заедно чиста и валкана облека.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Употребувајте го апаратот само за сушење на чиста облека. Нечистотијата од валканата облека може да се пренесе на чистите.</li> </ul>
	Облеката не е правилно исчистена или исплакнета пред да се стави во апаратот.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дамките на сувата облека може да бидат дамки што не биле отстранети за време на перењето. Осигурете се дека облеката е целосно исчистена или исплакнета според упатствата за вашата машина за перење или детергент. Нечистотијата потешка за отстранување може да бара претходно третирање пред перењето.</li> </ul>

Симптоми	Причина	Решение
Облеката е со набори.	Облеката се сушела предолго (пресушена е).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пресушувањето на облека може да предизвика набори. Обидете се со пократко сушење.</li> </ul>
	Облеката била оставена во апаратот предолго откако завршил циклусот на сушење.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Употребете ја опцијата Anti crease.</li> </ul>
Облеката се собрала.	Не се внимавало на упатствата за нега на облеката.	<ul style="list-style-type: none"> <li>За да одбегнете смалување на облеката, секогаш погледнувајте ги упатствата за нега на ткаенината. Одредена ткаенина се смалува природно по перење. Други ткаенини може да се перат, но се смалуваат при сушењето. Употребувајте мала топлина или воопшто не употребувајте.</li> </ul>
На облеката останале влакненца.	Филтерот за влакненца не е исчистен добро.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отстранувајте ги влакненцата од филтерот пред секој циклус. Кога влакненцата се отстранети, погледнете го филтерот на светлина за да видите дали е нечист или запушен. Доколку изгледа валкано, следете ги упатствата. Одредена облека испушта поголеми количини влакненца и може да треба да го исчистите филтерот за време на циклусот.</li> </ul>
	Облеката не е сортирана правилно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одредена ткаенина пушта многу влакненца (на пример, чупкава бела памучна крпа) и треба да се суши одделно од облеката што собира влакненца (на пример, црни ленени панталони).</li> </ul>
	Апаратот е пренатрупан.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поделете ги особено големите полнења во помали за сушење.</li> </ul>
	Во џебовите останале салфетки, хартија итн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Темелно проверете ги џебовите пред да ја сушите облеката.</li> </ul>
Електрицитет во облеката по сушењето.	Облеката се сушела предолго (пресушена е).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пресушувањето на облека може да предизвика насобирање електрицитет. Приспособете ги подесувањата и употребувајте пократко време на сушење, или употребувајте ги програмите Сензор за суво.</li> </ul>
	Сушење синтетика, алишта што не се перат или синтетички мешавини.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Овие ткаенини се природно посклони кон собирање електрицитет. Обидете се со омекнувач или употребете пократко време за сушење на тајмер.</li> </ul>


Симптоми	Причина	Решение
Претекува вода.	Цревото за резервоарот за вода или одводното црево не се поврзани правилно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Правилно поврзете го цревото за резервоарот за вода или одводното црево.</li> </ul>
	Вратата е затворена додека облеката или други материјали се фатени од вратата.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали облека или други материјали се фатени за вратата пред да го употребите апаратот. Доколку постојано претекува вода, стапете во контакт со Центарот за информации на LG Electronics.</li> </ul>
Облеката има влажни точки по програмата Сензор за суво.	Многу големо полнење или многу мало полнење облека. Едно големо парче, како што е ќебе или јорган.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако алиштата се премногу натапкани или има премалку, сензорот може да пријави проблем со подготвеноста за нивото на сушење на алиштата. Употребете ја програмата со тајмер за многу мали количества облека.</li> <li>• Големите и полни предмети, како ќебиња или јоргани, понекогаш може да се обвиткаат во голема топка од ткаенина. Надворешните слоеви ќе се исушат и сензорите ќе ги регистрираат како суви, додека внатрешноста ќе остане влажна. Кога сушите само едно дебело парче, од помош е ако го паузирате циклусот еднаш или двапати за да го разместите парчето и да ги изложите влажните места.</li> <li>• За да исушите неколку влажни парчиња што претходно сте ги сушеле со поголема количина облека или неколку влажни точки на големо парче откако била комплетирана програмата за сушење со сензор, испразнете го филтерот за влакненца, а потоа наместете програма со време за да заврши сушењето.</li> </ul>
Вашиот куќен апарат и смартфонот не се поврзани со Wi-Fi мрежата.	Лозинката за Wi-Fi на коешто се обидувате да се поврзете, е неточна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Најдете ја Wi-Fi мрежата којашто е поврзана со вашиот смартфон и отстранете ја, а потоа регистрирајте го вашиот апарат на LG SmartThinQ.</li> </ul>
	Мобилните податоци за вашиот смартфон се вклучени.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исклучете ги <b>Мобилните податоци</b> на вашиот смартфон и регистрирајте го апаратот, користејќи ја Wi-Fi мрежата.</li> </ul>
	Името на безжичната мрежа (SSID), не е правилно поставено.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)</li> </ul>
	Фреквенцијата на рутерот не е 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поддржана е само 2,4 GHz фреквенција на рутерот. Поставете го безжичниот рутер на 2,4 GHz и поврзете го апаратот со безжичниот рутер. За да ја проверите фреквенцијата на рутерот, проверете кај вашиот снабдувач на интернет услуги, или кај производителот на рутерот.</li> </ul>
	Преголемо е растојанието помеѓу апаратот и рутерот.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако е преголемо растојанието помеѓу апаратот и рутерот, сигналот може да биде слаб и конекцијата може да не биде правилно конфигурирана. Променете ја локацијата на рутерот, за да биде поблиску до апаратот.</li> </ul>

## Кодови за грешки

Симптоми	Причина	Решение
dE	Вратата се отворила додека апаратот работел или апаратот работи без правилно затворена врата.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Затворете ја вратата целосно.</li> <li>• Ако не се исклучи симболот dE, повикајте сервис.</li> </ul>
dE4	Детектирањето на прекинувачот на вратата, не работи правилно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исклучете го приклучокот од струја и повикајте сервис.</li> </ul>
tE1	Сензорот за температурата не работи добро.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исклучете го приклучокот од струја и повикајте сервис.</li> </ul>
tE2		
tE4		
F1	Температурата во барабанот наеднаш се покачи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исклучете го приклучокот од струја и повикајте сервис.</li> </ul>
LE1	Моторот наеднаш прекина.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали количината алишта го надминува максималното полнење.</li> <li>• Исклучете го приклучокот од струја и повикајте сервис.</li> </ul>
LE2	Компресорот наеднаш прекина.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исклучете го приклучокот од струја и повикајте сервис.</li> </ul>
AE		
OE	Моторот за пумпата за одвод не работи добро.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исклучете го приклучокот од струја и повикајте сервис.</li> </ul>
	Околната температура за монтажа е под нула.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Препорачаната околна температура за монтажа е 5 - 35 °C.</li> </ul>

## ОВАА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА НЕ ОПФАЌА:

- Доаѓања од сервис за испорака, подигање, или монтирање или поправка на производот; упатства за клиентот за функционирањето на производот; поправка или замена на осигурувачи или поправка на жици или водовод, или пак преправки на неовластени поправки/монтажа.
- Нефункционирање на производот при прекин во снабдувањето со струја и прекини или неправилно напојување со струја.
- Оштетување предизвикано од цевки што протекуваат или се скршени, замрзнати цевки за вода, ограничени одводни линии, несоодветно или прекинато снабдување со вода или несоодветно снабдување со воздух.
- Оштетување како резултат на функционирањето на производот во корозивна атмосфера или спротивно на упатствата наведени во упатството за употреба на овој производ.
- Оштетување на производот предизвикано од несреќи, напади од штетници, гром, ветар, пожар, поплава или виша сила.
- Оштетување или дефект предизвикан од неовластено преправање или менување, или од користење за друга намена, или пак од протекување вода кога производот не бил правилно монтиран.
- Оштетување или дефект предизвикан од несоодветна електрична струја, напон или довод на вода, комерцијална или индустриска употреба, или пак употреба на дополнителен прибор, делови или средства за чистење што не се одобрени од LG.
- Оштетување предизвикано при транспорт и ракување, вклучително и гребнатини, вдлабнатини, поткршени парченца и/или друга штета на завршната обработка на вашиот производ, освен ако ваквата штета е резултат на дефекти во материјалите или изработката.
- Оштетување или делови што недостасуваат кај отворено пакување, изложени или отворени производи, производи што се на попуст или ремонтирани.
- Производи со оригинални сериски броеви што биле отстранети, изменети или кои не можат да се утврдат во моментот. За заверка на гаранцијата потребни се модел и сериски броеви, заедно со сметката од првиот продавач.
- Зголемување на трошоци за струја и вода и други трошоци.
- Поправки кога вашиот производ се користел во услови што не се вообичаени за едно нормално и обично домаќинство, или пак спротивно на упатствата наведени во упатството за употреба на производот.
- Трошоци поврзани со транспорт на производот од вашиот дом заради поправка.
- Преместување и повторна монтажа на производот ако е монтиран на непристапна локација или пак ако не е монтиран во согласност со објавените упатства за монтажа, вклучително и со упатството за употреба и монтажа на LG.
- Оштетување поради неправилна употреба, злоупотреба, неправилна монтажа, поправка или одржување. Неправилната поправка вклучува употреба на делови што не се одобрени или специфицирани од LG.
- Бучава или вибрации што се сметаат за нормални, на пример, звук од течење на вода во одвод, звук од вртењето или предупредувачки звучни сигнали.

<p>Филтерот е запушен.</p> <p>- Нема загревање, долго време на сушење</p>		<p>Исчистете го филтерот за влакненца.</p>
<p>Неправилно поврзан кабел за струја или проблем со штекерот.</p> <p>- нема напојување</p> <p>- нема греене</p>		<p>Повторно поврзете го кабелот за струја, заменете го осигурувачот во домот или вратете го колчето на автоматскиот осигурувач. Доколку е проблем штекерот, треба да викнете електричар.</p>

Технички спецификации на производ_Регулатива по овластување од Комисијата (ЕЗ) бр. 392/2012		
Име или заштитен знак на набавувач	LG Electronics	
Ознака на модел на набавувач	RC80U2*V*Q	RC90U2*V*Q
	RC80U2*V*D	
Номинален капацитет во kg за памучни алишта за стандардната програма при целосно полнење	8 kg	9 kg
Тип на апарат за сушење	Кондензациска машина за сушење алишта за домаќинство	
Класа на енергетска ефикасност	A+++	
Потрошувачка на струја „X“ kWh годишно, врз основа на 160 циклуси на сушење на стандардната програмата за сушење памучни алишта при целосно и нецелосно полнење и потрошувачката на режимите за ниска потрошувачка на струја. Реалната потрошувачка на струја по циклус ќе зависи од начинот на користење на апаратот.	176 kWh/годишно	194 kWh/годишно
Автоматска машина за сушење алишта	Да	
Доделено „EU Ecolabel“ согласно Регулативата (ЕК) бр. 66/2010	Не	
Потрошувачка на струја на стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење ( $E_{dry}$ )	1,47 kWh	1,66 kWh
Потрошувачка на струја на стандардната програма за памучни алишта при нецелосно полнење ( $E_{dry1/2}$ )	0,80 kWh	0,86 kWh
Потрошувачка на струја на исклучената состојба за стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење ( $P_o$ )	0,18 W	
Потрошувачка на струја на состојба со оставен вклучен уред за стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење ( $P_i$ )	0,18 W	
Времетраење на состојбата оставен вклучен уред ( $T_i$ )	10 мин.	
‘ Cotton  +  ’ што се употребува кај целосно или нецелосно полнење, е стандардна програма за сушење, на која се однесуваат информациите на етикетата и техничките спецификации, и укажува дека оваа програма е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и дека е најефикасна програма, во однос на потрошувачка на струја за памучни алишта.		
Пондерирано времетраење ( $T_i$ ) на „стандардната програма за памучни алишта при целосно и нецелосно полнење“.	150 мин.	169 мин.
Времетраење на програмата на „стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење“ ( $T_{dry}$ )	196 мин.	230 мин.
Времетраење на програмата на „стандардната програма за памучни алишта при нецелосно полнење“ ( $T_{dry1/2}$ )	115 мин.	124 мин.
Класа на кондензациска ефикасност „X“ на скала од G (најмалку ефикасна) до A (најефикасна)	A	
Просечна кондензациска ефикасност $C_{dry}$ за стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење	91 %	
Просечна кондензациска ефикасност $C_{dry1/2}$ за стандардната програма за памучни алишта при нецелосно полнење	91 %	
Пондерирана кондензациска ефикасност ( $C_i$ ) за „стандардната програма за памучни алишта при целосно и нецелосно полнење“	91 %	
Ниво на јачина на звук	64 dB(A)	
Самостоечка		

## Белешки

## Белешки

MANUALUL UTILIZATORULUI

# USCĂTOR



Înainte de a începe instalarea, citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Lucrul acesta va simplifica instalarea și va garanta că produsul este instalat corect și în siguranță. Lăsați instrucțiunile în apropierea produsului după instalare, pentru referințe ulterioare.

RC80U2\*V\*Q

RC80U2\*V\*D

RC90U2\*V\*Q


# CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.  
Acest manual este supus revizuirii de către producător.

<b>INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....</b>	<b>3</b>
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE.....	3
Eliminarea aparatului vechi.....	8
<b>INSTALARE .....</b>	<b>9</b>
Specificații .....	9
Accesorii (opțional).....	9
Cerințe referitoare la locul de instalare.....	10
Instrucțiuni de instalare a sistemului de aranjare (opțional) .....	11
Inversarea ușii .....	13
<b>OPERARE.....</b>	<b>15</b>
Utilizarea aparatului.....	15
Sortarea rufelor.....	16
Panou de control .....	17
Tabel referitor la programe .....	18
Programul Opțiune .....	20
Rack Dry (Uscare pe raft) (Opțional).....	21
<b>FUNȚII INTELIGENTE.....</b>	<b>22</b>
Utilizarea aplicației LG SmartThinQ .....	22
Utilizarea Smart Diagnosis™.....	25
<b>ÎNTREȚINEREA.....</b>	<b>26</b>
Curățarea Filtrelui pentru scame .....	26
Golirea recipientului pentru apă.....	27
Curățarea Grilei pentru intrarea aerului rece.....	27
Ștergerea Senzorului de umezeală .....	27
<b>DEPANARE.....</b>	<b>28</b>
Probleme de diagnosticare.....	28
Coduri de eroare.....	32
<b>GARANȚIE.....</b>	<b>33</b>
<b>DATE DE OPERARE .....</b>	<b>34</b>

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

 Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

## AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

## ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

### AVERTISMENT

**Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:**

### Copiii din gospodărie

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

## **Pentru utilizarea în Europa:**

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.

Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță și sub supraveghere continuă.

## **Instalare**

- Asigurați-vă că aparatul este instalat, împământat și reglat în mod corespunzător de către personalul de service autorizat, conform instrucțiunilor de instalare.
- Nu încercați niciodată operarea aparatului dacă acesta este deteriorat, nefuncțional, parțial dezasamblat sau are piese lipsă sau rupte, inclusiv un cablu sau un ștecăr deteriorat.
- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt sau precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Pentru a evita separarea, strângeți furtunul de scurgere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un centru de service autorizat.
- Nu introduceți în priză fișe multiple, un prelungitor sau un adaptor cu acest aparat.
- Articolele precum polistiren extrudat (spumă de latex), căști de protecție sub duș, textile rezistente la apă, articole și haine cauciucate sau perne umplute cu burete nu trebuie uscate în acest aparat.

- Acest aparat nu trebuie să fie instalat în spatele unei uși care se poate bloca, al unei uși glisante sau al unei uși cu o balama pe latura opusă celei a aparatului, astfel încât să fie restricționată o deschidere completă a ușii aparatului.
- Acest aparat trebuie împământat. În cazul unei defecțiuni, împământarea va reduce riscul de șoc electric, prin crearea unei căi cu rezistență minimă pentru curentul electric.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor și fișă de rețea cu împământare. Fișa de rețea trebuie conectată într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.
- Conectarea incorectă a conductorului pentru împământarea echipamentelor poate avea drept consecință șocul electric. Verificați prin intermediul unui electrician calificat sau al unei persoane responsabile cu reparațiile în cazul în care aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a aparatului.
- Nu modificați ștecărul furnizat cu aparatul. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, solicitați unui electrician calificat instalarea unei prize corespunzătoare.
- Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, precum un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod normal de o utilitate.

## Operare

- Nu încercați să separați panourile sau să demontați aparatul. Nu acționați cu obiecte ascuțite asupra panoului de control pentru a opera aparatul.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului. Toate reparațiile și lucrările de service trebuie efectuate de către personal de service calificat, cu excepția cazului în care este altfel recomandat în acest manual al proprietarului. Utilizați numai piese de schimb autorizate.
- Păstrați zona de dedesubtul și din jurul aparatului liberă de materiale combustibile, precum scame, hârtie, cârpe, substanțe chimice etc.
- Nu așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul aparatului.

- Nu lăsați ușa aparatului deschisă. Copiii s-ar putea agăța de ușă sau s-ar putea târî în interiorul aparatului, provocând deteriorare sau rănire.
- Nu umblați niciodată în aparat cât timp acesta funcționează. Așteptați până când cuva s-a oprit în totalitate.
- Nu introduceți, spălați sau uscați articole care au fost curățate, spălate sau uscate, sau pătate cu combustibil sau substanțe explozive (precum ceară, vopsea, benzină, substanțe degresante, solvenți pentru curățarea chimică, kerosen, ulei vegetal, ulei de bucătărie etc.) Utilizarea necorespunzătoare poate cauza incendiu sau explozie.
- În caz de inundații, deconectați ștecărul și contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics.
- Nu apăsați ușa excesiv atunci când aceasta este deschisă.
- Utilizați un furtune nou sau setul de furtunuri furnizat cu aparatul. Refolosirea furtunelor vechi poate cauza scurgeri de apă și deteriorarea ulterioară a bunului.
- Nu atingeți ușa în timpul unui program cu temperatură ridicată.
- Nu utilizați gaz inflamabil și substanțe combustibile (benzen, benzină, diluant, petrol, alcool etc.) în apropierea aparatului.
- În cazul în care furtunul de scurgere sau furtunul de intrare au înghețat în timpul iernii, se vor utiliza doar după decongelare.
- Păstrați toți detergenții, toate balsamurile și înălbitorii departe de copii.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
- Nu îndoiiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.

## Întreținerea

- Conectați bine ștecărul în priză după ce umezeala și praful au fost îndepărtate complet.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța. Setarea butoanelor de comandă în poziția OFF (OPRIT) sau în așteptare nu deconectează aparatul de la sursa de alimentare.
- Nu pulverizați apă în interiorul sau pe suprafața exterioară a aparatului pentru a-l curăța.

- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ferm de ștecăr și trageți-o în linie dreaptă din priză.

## **Siguranța tehnică pentru utilizarea uscătorului de rufe**



### **AVERTISMENT - Pentru a evita un incendiu Risc de incendiu și materiale inflamabile**

- În carcasa aparatului sau în structura încorporată, mențineți orificiile de ventilație neobstrucționate. În caz contrar se poate provoca un incendiu.
- Acest aparat conține R290, un agent frigorific ecologic, dar inflamabil. Nu deteriorați circuitul de agent frigorific, păstrați flăcările deschise și sursele de aprindere la distanță de aparat.
- Nu uscați articole nespălate în aparat.
- Balsamul de rufe sau alte produse similare trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile pentru balsamul de rufe.
- Îndepărtați toate obiectele din buzunare, precum brichete și chibrituri.
- Nu opriți niciodată aparatul înainte de finalul ciclului de uscare, cu excepția cazului în care toate articolele sunt îndepărtate cu rapiditate și împrăștiate așa încât căldura să fie disipată.
- Aparatul nu trebuie utilizat dacă pentru curățare au fost utilizate substanțe chimice industriale.
- Articolele care au fost pătate cu substanțe precum ulei de bucătărie, ulei vegetal, acetonă, alcool, petrol, kerosen, substanțe pentru îndepărtarea petelor, terebentină, ceară și substanțe pentru îndepărtarea cerii trebuie spălate în apă fierbinte, cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în aparat.
- Nu beți apa condensată. În caz contrar, puteți suferi de boli cauzate de alimente.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agenții responsabili de reparații sau de personal având calificare similară, pentru a evita pericolul.
- Sita pentru scame trebuie să fie curățată în mod frecvent.
- Scamele nu trebuie să se acumuleze în jurul aparatului.

- Nu pulverizați detergent de curățare uscată direct pe aparat și nu utilizați aparatul pentru uscarea hainelor care conțin detergent de curățare uscată.
- Nu uscați haine pătate cu substanțe uleioase. Substanțele uleioase (inclusiv uleiuri alimentare) îmbibate în haine nu pot fi îndepărtate complet nici după spălarea cu apă.
- Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, precum un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod normal de o utilitate.
- Scoateți hainele din aparat imediat ce uscarea este completă sau alimentarea este oprită în timpul procesului de uscare. Lăsarea hainelor uscate nesupravegheate în aparat poate cauza un incendiu. Hainele scoase din aparat după uscare pot cauza un incendiu. Scoateți hainele imediat după uscare, apoi atârnați sau întindeți hainele pentru a se răci.

## Eliminare

- Înainte de a arunca un aparat vechi, va trebui să îl deconectați. Tăiați cablul direct din spatele aparatului, pentru a evita utilizarea necorespunzătoare.
- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungii de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.
- Îndepărtați ușa înainte de a elimina sau a arunca acest aparat, pentru a evita pericolul de blocare a copiilor sau animalelor mici în interiorul aparatului.


## Eliminarea aparatului vechi



- Simbolul de peștelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

Acest uscător conține agentul de refrigerare R290: 0,145 kg sigilat ermetic.

## Specificații



- 1 Recipient pentru apă
- 2 Panou de control
- 3 Ușă

Model	RC80U2*V*Q	RC80U2*V*D	RC90U2*V*Q
Sursă de alimentare	220 - 240 V~, 50 Hz		
Dimensiune	600 mm (L) X 690 mm (I) X 850 mm (Î)		
Greutate produs	56 kg		
Temperatură permisă	5 - 35 °C		
Capacitate max.	8 kg		9 kg

- Aspectul și specificațiile pot varia, fără notificare, pentru a îmbunătăți calitatea unității.


## Accesorii (opțional)

Pentru achiziționare vă rugăm să contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics sau să vizitați pagina de Internet LG la adresa <http://www.LG.com>.




Furtun de evacuare a condensului  
și suport pentru furtun

**Model: DH1N**  
(Vândut separat)



Raft de uscare

**Model: DR1N**  
(Vândut separat)




Kit de suprapunere

**Model: DT1W**  
(Vândut separat)

## Cerințe referitoare la locul de instalare

### Locație



**Suprafață plană:** Panta permisă sub întregul aparat este de 1°.

**Priză de alimentare:** Trebuie să fie la 1,5 metri față de oricare parte a locației aparatului.

- Nu supraîncărcați priză pentru fișă cu mai mult de un aparat.

**Spațiu liber suplimentar:** Pentru perete, 5 cm: în spate / 1 cm: în dreapta și stânga

- Nu așezați sau depozitați produse pentru spălat deasupra aparatului. Aceste produse pot deteriora finisajul sau comenzile.



### AVERTISMENT

- Acest aparat conține R290, un agent frigorific ecologic, dar inflamabil. Nu deteriorați circuitul de agent frigorific, păstrați flăcările deschise și sursele de aprindere la distanță de aparat.

### NOTĂ

- Pentru o uscare mai bună, vă rugăm să mențineți partea din spate a aparatului departe de perete.
- Nu instalați aparatul în locuri unde există risc de îngheț sau prăfuire.
- Este posibil ca aparatul să nu funcționeze în mod corespunzător sau să fie deteriorat de îngheț sau apa condensată din pompă și furtunul de evacuare.

- Nu-l instalați lângă un aparat care folosește temperaturi ridicate, precum frigiderul, cuptorul, plita, etc., care ar putea cauza o uscare slabă și o durată mai lungă a programului, și care ar putea afecta în mod advers funcționarea corespunzătoare a compresorului. Aparatul funcționează în condiții optime la o temperatură a camerei de 23 °C.

### Poziționare

- Instalați aparatul pe o suprafață plană, dură.
- Asigurați-vă că circulația aerului în jurul aparatului nu este împiedicată de preșuri, covoare etc.
- Nu încercați să corectați denivelările podelei cu bucăți de lemn, carton sau materiale similare sub aparat.
- Nu instalați aparatul în camere care ar putea ajunge la temperatura de îngheț. Furtunurile înghețate ar putea exploda sub presiune. Fiabilitatea unității electronice de control ar putea fi diminuată la temperaturi sub punctul de îngheț.
- Dacă aparatul este livrat în timpul iernii și temperaturile sunt sub temperatura de îngheț, așezați aparatul la temperatura camerei timp de câteva ore înainte de a-l pune în funcțiune.
- Atunci când aparatul este instalat, asigurați-vă că acesta este ușor accesibil inginerului în cazul unei defecțiuni.
- Având aparatul instalat, ajustați toate cele patru suporturi utilizând cheia furnizată pentru a vă asigura că aparatul este stabil și lăsați 20 mm între partea superioară a aparatului și partea inferioară a oricărui obiect suspendat.

### Cerințe de ventilare



### AVERTISMENT

- În carcasa aparatului sau în structura încorporată, mențineți orificiile de ventilație neobstrucționate. În caz contrar se poate provoca un incendiu.
- Alcov sau sub blat
  - Asigurați un flux de aer de 3,17 m<sup>3</sup>/min prin aparat
- Dulap
  - Ușa dulapului trebuie să prezinte 2 deschideri (obloane), fiecare cu o suprafață minimă de 387 cm<sup>2</sup>, situate la 8 cm de partea de jos și de sus a ușii.

## **AVERTISMENT**

- Evitați instalarea aparatului în apropierea unei surse de căldură. Partea din spate a aparatului trebuie să fie ventilată în mod corespunzător. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la probleme.
- Aparatul nu trebuie să fie instalat lângă un aparat de răcire.
- Acest echipament nu este proiectat pentru utilizarea maritimă sau pentru utilizarea în instalații mobile precum rulote, aeronave etc.

## **Conexiune electrică**


- Nu utilizați un prelungitor sau un adaptor dublu.
- Întotdeauna deconectați de la priză aparatul după utilizare.
- Conectați aparatul la o priză pentru fișă cu împământare în conformitate cu reglementările actuale de cablare.
- Aparatul trebuie să fie poziționat așa încât fișa să fie ușor accesibilă.

## **Instrucțiuni de instalare a sistemului de aranjare (opțional)**

Uscătorul dumneavoastră poate fi amplasat pe o mașină de spălat LG și fixat cu un kit de suprapunere. Instalarea trebuie realizată de către personalul de service autorizat pentru asigurarea unei instalări corecte.

### **Kit de suprapunere**

Pentru suprapunerea acestui uscător este necesar un kit de suprapunere LG.




Acest uscător poate fi suprapus numai peste o mașină de spălat LG. Nu încercați să suprapuneți acest uscător pe alte mașini de spălat, deoarece pot fi cauzate daune, accidentări sau daune materiale.

Formă și instrucțiuni de asamblare	Dimensiunea superioară a mașinii de spălat	
	550 mm	600 mm


## **Procedură de instalare**

- 1 Așezați uscătorul LG pe mașina de spălat LG.
- 2 Îndepărtați cele două șuruburi din partea inferioară a capacului din spate, de pe fiecare parte, conform ilustrației de mai jos.




- 3 Aliniați orificiile pentru kitul de suprapunere și orificiile capacului posterior.


- 3-1) 600 mm



- 3-2) 550 mm



- 4 Strângeți cele două șuruburi care au fost îndepărtate anterior de pe uscător pe kitul de suprapunere.
- 5 Folosiți cele patru șuruburi din cutia cu accesorii (16 mm) pentru a asambla capacul din spate a mașinii de spălat și kit-ul de stivuire.
- 6 Procedura este identică pentru partea opusă.




## ⚠️ AVERTISMENT

- Instalarea incorectă poate cauza accidente grave.
- Greutatea aparatului și înălțimea instalației fac procedura de suprapunere prea riscantă pentru o singură persoană. Această procedură trebuie efectuată de către doi sau mai mulți membri ai personalului de service autorizat.
- Aparatul nu este potrivit pentru o instalare încorporată. Vă rugăm să nu îl instalați ca aparat încorporat.
- A nu se utiliza dacă aparatul nu este suprapus în mod corespunder.

## Evacuare apă condensată (opțional)

În mod normal, apa condensată este pompată în recipientul pentru apă, unde apa este colectată până la golirea manuală. Apa poate fi evacuată și direct, către un canal de scurgere, în special atunci când uscătorul este suprapus pe o mașină de spălat. Cu ajutorul unui kit de conectare pentru furtunul de scurgere, pur și simplu schimbați traseul apei și redirectionați-l spre unitatea de scurgere, după cum urmează:

- 1 Separați capacul anti-reflux (❶) și furtunul recipientului pentru apă (❷) de kitul de conectare.



- 2 Montați capacul anti-reflux (❶) pe capul kitului de conectare și apoi conectați furtunul de scurgere (❷) la partea opusă a kitului de conectare.

## ⚠️ ATENȚIE



- În cazul în care furtunul este instalat astfel încât se îndoaie sau face cute, este posibil ca scurgerea să nu funcționeze în mod corespunder.

## Stabilizarea aparatului

Echilibrarea aparatului previne zgomotele și vibrațiile inutile. Așezați aparatul pe o podea solidă și dreaptă.

În cazul în care aparatul nu este echilibrat în mod corespunder, reglați suporturile ajustabile frontale după necesități.

Rotiți-le în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și în sensul invers acelor de ceasornic pentru coborâre până când aparatul nu se mai clatină, atât din față în spate, de pe o parte pe alta și din colț în colț.



## Verificarea pe diagonală

- Când apăsați pe diagonală marginile părții de sus a aparatului, aparatul nu trebuie să se miște deloc în sus și în jos (verificați ambele direcții). Dacă aparatul se leagă când apăsați pe diagonală partea de sus a mașinii, reglați suporturile din nou.

## Inversarea uşii

Puteţi inversa uşa, după necesitate.


### ⚠️ AVERTISMENT

- Nu inversaţi uşa în timp ce aparatul este aşezat deasupra unei maşini de spălat.
- Înainte de îndepărtarea şuruburilor balamalei, aveţi nevoie de un asistent care să susţină greutatea uşii. Uşa poate cădea pe podea din cauza greutăţii.
- Din motive de siguranţă, pentru inversarea uşii este nevoie de două sau mai multe persoane.

### NOTĂ

- Modelul şuruburilor variază, iar şuruburile trebuie introduse diferit, în funcţie de poziţie. Asiguraţi-vă că şurubul este cel corespunzător înainte de strângere.


- 1 Deschideţi uşa şi îndepărtaţi cele 2 şuruburi de pe balamaua uşii. După îndepărtarea şuruburilor, aşezaţi uşa jos cu atenţie, cu partea frontală spre podea.




### ⚠️ AVERTISMENT

- Îndepărtaţi mai întâi şurubul inferior. Uşa poate cădea pe podea din cauza greutăţii şi se poate deteriora.


- 2 Îndepărtaţi 8 şuruburi de pe ansamblul balamalei de pe uşă.
  - Sunt 6 şuruburi în faţă şi 2 şuruburi pe lateral.




- 3 Îndepărtaţi cele 3 şuruburi de pe sistemul de închidere a uşii care este fixat între uşă şi ansamblul balamalei, apoi îndepărtaţi şurubul fixat pe cârligul uşii.




- 4 Inversaţi poziţia ansamblului balamalei şi a sistemului de închidere a uşii, apoi strângeţi şuruburile în ordine inversă.
  - Strângeţi şuruburile în poziţiile corespunzătoare, conform paşilor 2 - 4.




- 5** Îndepărtați sistemul de blocare a ușii de pe cadrul aparatului, îndepărtând cele 2 șuruburi, apoi montați-l în partea opusă.



- 7** Instalați ușa cu șuruburile îndepărtate la pasul 1, iar apoi verificați dacă ușa se închide în mod corespunzător.




- 6** Îndepărtați cele 2 șuruburi decorative de pe cadrul aparatului, apoi montați-le pe partea opusă.




## Utilizarea aparatului

Înainte de primul ciclu, setați aparatul să usuce timp de cinci minute pentru încălzirea cuvei. Deschideți ușa între sarcini de câteva ori în cursul primelor utilizări ale aparatului pentru a permite dispersarea oricăror mirosuri din interiorul acestuia.

- 1 Asigurați-vă că filtrul pentru scame și recipientul pentru apă sunt curate.
  - Filtrul pentru scame se află în interiorul inelului ușii. Acesta trebuie curățat înainte de fiecare ciclu de uscare.
  - Deschideți ușa și asigurați-vă că filtrul pentru scame este curat. În caz contrar, vă rugăm să curățați filtrul pentru scame.




- De asemenea, verificați dacă recipientul pentru apă trebuie golit pentru rezultate optime de uscare.



## ⚠️ AVERTISMENT

- Nu beți apa condensată.

## NOTĂ

- În unele cazuri, fereastra LED poate afișa  (simbolul de golire apă), iar aparatul se poate opri din cauza faptului că recipientul pentru apă este plin.
- 2 Introduceți hainele în cuvă după sortare.
    - Hainele trebuie sortate după materialul de fabricație și nivelul de uscare, iar toate șnururile și curelele hainelor trebuie bine fixate înainte de a fi introduse în cuvă. Împingeți hainele în parte din spate pentru a le feri de garnitura ușii. În caz contrar, garnitura ușii și hainele ar putea fi deteriorate. Închideți ușa.

## ⚠️ ATENȚIE

- Aveți grijă să nu prindeți hainele între ușă și garnitura de cauciuc.
- 3 Porniți alimentarea.
    - Apăsăți butonul **Alimentare**.



- 4 Selectați programul de uscare dorit.
  - Puteți alege un program prin rotirea butonului de selectare a programelor până la indicarea programului dorit.
  - Dacă apăsați butonul **Start/Pauză** fără alegerea unui program, aparatul va porni conform programului **Cotton (Bumbac)**. Vă rugăm să consultați tabelul programelor pentru informații detaliate.



- 5 Apăsăți butonul **Start/Pauză**.
  - Când apăsați butonul **Start/Pauză**, aparatul ventilează interiorul tamburului timp de 10 secunde pentru a pregăti aparatul pentru operațiunea de uscare.



- 6 După finalizarea ciclului, deschideți ușa și îndepărtați hainele.
- 7 Opriți aparatul.
  - Apăsăți butonul **Alimentare**.

## ATENȚIE

- Aveți grijă! Cuvă interioară ar putea fi fierbinte.
- Aparatul nu trebuie să fie utilizat în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

## NOTĂ

- Partea finală a unui ciclu de uscare rotativă are loc fără căldură (ciclu de răcire) pentru ca hainele să rămână la o temperatură la care acestea să nu fie deteriorate.
- O temperatură atmosferică ridicată și o cameră mică pot crește timpul de uscare, precum și consumul de energie.

## Sortarea rufelor

Hainele au propriile etichete de îngrijire la spălare, prin urmare este recomandată uscarea conform etichetelor acestora.

Pe lângă acest lucru, hainele trebuie sortate conform dimensiunilor și tipului de material.

Pentru o uscare optimă și cel mai eficient consum de energie, nu supraîncărcați aparatul.

### Articolele de lână

- Uscați articolele de lână cu programul Lână. Prima dată asigurați-vă că urmați simbolurile de pe eticheta articolelor. Lâna nu poate fi uscată complet după ciclu, așadar nu repetați uscarea. Așezați articolele de lână în forma lor originală și uscați-le.

### Materiale țesute și tricotate

- Unele materiale țesute sau tricotate se pot micșora, în funcție de calitatea acestora.

### Materiale ca nu pot fi călcate și materiale sintetice

- Nu supraîncărcați aparatul. Scoateți articolele care nu pot fi călcate imediat după oprirea aparatului pentru a reduce cutele.

### Haine de bebeluș și cămăși de noapte















- Verificați întotdeauna etichetele de îngrijire a țesăturii.

### Cauciuc și plastic


- Nu uscați niciun articol din sau care conține cauciuc sau plastic, precum:
  - șorțuri, bavețele sau huse de scaun
  - perdele și fețe de masă
  - preșuri de baie

### Fibră de sticlă

- Nu uscați articole din fibră de sticlă în aparat. Particulele de sticlă rămase în aparat pot fi preluate ulterior în haine în ciclurile următoare.

Pictogramă	Descriere
	Dry (Uscare)
	Uscare rotativă
	Călcare permanentă/ rezistent la cute
	Blând/delicat
	A nu se usca în uscător
	A nu se usca
	Încălzire ridicată
	Încălzire medie
	Încălzire scăzută
	Fără încălzire/aer
	Uscare pe sârmă/uscare prin agățare
	Uscare prin scurgere
	Uscare plană
	La umbră

## Panou de control



### 1 Butonul Energie

- Apăsați butonul **Alimentare** pentru a porni și opri alimentarea.
- Apăsați butonul **Alimentare** pentru a anula funcția de întârziere finalizare.

### 2 Selecție program

- Programele sunt disponibile în funcție de tipul de rufe.
- LED-ul se va aprinde pentru a indica programul selectat.

### 3 Butonul Start/Pauză

- Butonul **Start/Pauză** este utilizat pentru pornirea sau întreruperea unui ciclu de uscare.
- Atunci când aparatul se află în modul **Pause**, alimentarea este oprită automat după 14 minute.


### 4 Butoane pentru programe suplimentare

- Utilizați aceste butoane pentru a selecta opțiunile dorite pentru ciclul selectat.
- Pentru a utiliza funcția Pornire de la distanță, consultați **FUNCȚII INTELIGENTE**.

### 5 Indicator de progres a uscării

- Fiecare pictogramă a indicatorului se aprinde în funcție de progresul ciclului de uscare.
  - ☀ : Această pictogramă se aprinde atunci când aparatul se află în procesul de uscare.

\* Extra Function - Hold 3 seconds



- ☀ : Această pictogramă se aprinde atunci când aparatul se află în procesul de uscare pentru călcare.
- ☀ : Această pictogramă se aprinde atunci când aparatul se află în procesul de uscare normală.
- ☀ : Această pictogramă se aprinde atunci când aparatul se află în procesul de răcire.

### Afișaj

- ☀ : Această pictogramă indică faptul că filtrul pentru scame trebuie curățat sau este înfundat.
  - Notificare de curățare: Atunci când apăsați butonul Alimentare, pictograma va fi afișată.
- ☀ : Această pictogramă indică faptul că recipientul pentru apă trebuie golit sau este plin.
  - Notificare de golire: Atunci când apăsați butonul Alimentare, pictograma va fi afișată.
  - Notificare de supraplin cu apă: Această pictogramă va fi afișată împreună cu emiterea unui sunet în timp ce aparatul este în funcțiune.
- ☀ : Această pictogramă indică starea de inserție a filtrului pentru scame. În cazul în care filtrul pentru scame nu este introdus, aparatul nu va funcționa, iar pictograma va fi afișată.
- ☀ : Această pictogramă indică starea curățării automate a condensatorului. Pictograma va fi afișată în timpul pulverizării cu apă a condensatorului.

## Tabel referitor la programe

### Program de uscare

Programe Sensor Dry (Uscare cu senzor)				
Program	Tip de rufe	Detalii	Nivel de uscare	Capacitate
				8 kg / 9 kg
Cotton (Bumbac)	Prosoape, halate de casă și lenjerii de pat	Pentru țesături groase și matlasate	Extra (Extra)	8 kg / 9 kg
	Prosoape de baie, prosoape de vase, lenjerie intimă și șosete de bumbac	Pentru țesături care nu necesită călcare	Cupboard (Funcția dulap)	8 kg / 9 kg
	Lenjerii de pat, fețe de masă, prosoape, tricouri, tricouri polo și haine de muncă	Pentru țesături care nu necesită călcare	Iron (Călcare)	8 kg / 9 kg
Mix (Amestec)	Lenjerii de pat, fețe de masă, treninguri, hanorace și pături	Pentru țesături groase și matlasate care nu necesită călcare	Extra (Extra)	4 kg
	Cămăși și bluze	Pentru țesături care nu necesită călcare	Cupboard (Funcția dulap)	
	Pantaloni, rochii, fuste și bluze	Pentru țesături care nu necesită călcare	Iron (Călcare)	
Easy Care (Îngrijire ușoară)	Cămăși, tricouri, pantaloni, lenjerie intimă și șosete	Pentru poliamidă, acrilice și poliester care nu necesită călcare	Cupboard (Funcția dulap)	3,5 kg
	Cămăși, tricouri, lenjerie intimă, hanorace și șosete	Pentru poliamidă, acrilice și poliester care nu necesită călcare	Iron (Călcare)	
Duvet (Pilotă)	Cuverturi, așternuturi	Pentru articole voluminoase	-	2,5 kg
Towel (Prosop)	Prosoape, fețe de perne	Pentru țesături de bumbac care nu necesită călcare	-	4,5 kg
Allergy Care (Anti Alergic)	Bumbac, lenjerie, așternuturi și îmbrăcăminte pentru bebeluși	Ajută la îndepărtarea alergenilor precum acarienii de casă	-	4,5 kg
Quick 30 (Rapid 30)	Articole mai ușoare și mai mici decât 3ea.	Pentru o cantitate mică de articole din poliamidă, acrilic și poliester	-	1 kg
Sports Wear (Îmbrăcăminte sport)	Kit de fotbal și articole de trening	Pentru materiale din poliester	-	2 kg
Wool (Lână)	Lână	Pentru țesături de lână	-	1 kg

Programe Sensor Dry (Uscare cu senzor)				
Program	Tip de rufe	Detalii	Nivel de uscare	Capacitate
				8 kg / 9 kg
<b>Delicate (Delicat)</b>	Mătase, țesături fine și lenjerii	Pentru țesături care sunt sensibile la căldură, precum țesăturile sintetice	-	1,5 kg

Programe Timed Dry (Uscare pe timp)				
Program	Tip de rufe	Detalii	Nivel de uscare	Capacitate
				8 kg / 9 kg
<b>Rack Dry (Uscare pe raft)</b>	Mătase, lână, lenjerii delicate	Reîmprospătează hainele fără uscare rotativă	-	-
<b>Cool Air (Aer rece)</b>	Toate țesăturile care necesită reîmprospătare	Rotire fără căldură	-	-
<b>Warm Air (Aer cald)</b>	Prosoape de baie, halate de baie, prosoape de vase și țesături matlasate acrilice	Articole mici și haine umede, articole zilnice potrivite pentru uscare cu căldură	-	-

## ATENȚIE

- În cazul în care sarcina este mai mică de 1 kg, vă rugăm să utilizați programul **Warm Air (Aer cald)** din programele temporizate de uscare. Articolele din lână trebuie uscate prin intermediul programului **Wool (Lână)**, iar țesăturile sensibile la căldură, inclusiv mătase, lenjerie intimă și lenjerii trebuie uscate prin intermediul programului **Delicate (Delicat)**. Vă rugăm să respectați sarcina de rufe recomandată atunci când selectați programul dorit. În caz contrar, hainele dumneavoastră ar putea fi deteriorate.

## NOTĂ

- Testat în conformitate cu noma EN61121 și Directiva 932/2012
- Setați programul pe Cotton Cupboard Energy (sarcină completă și jumătate) pentru testare în conformitate cu norma EN61121 și Directiva 932/2012
- Programul standard pentru Bumbac: Opțiunea Cotton □ + ~~Cupboard~~ + ~~Energy~~ (implicită) (Acesta este cel mai eficient program în conformitate cu condițiile de testare propuse prin norma EN61121 și Directiva 932/2012)
- Acesta este potrivit pentru uscarea rufelor normale umede de bumbac și acesta este cel mai eficient program în privința consumului de energie pentru uscarea rufelor umede de bumbac.
- Rezultatele testului depind de temperatura camerei, timpul și cantitatea sarcinii, duritatea apei și temperatura apei de alimentare.
- În cazul în care aparatul este instalat sub blat, acest lucru poate cauza scăderea performanței.
- În cazul în care rufele nu sunt rotite la o viteză mare în timpul spălării, consumul de energie și durata de uscare vor crește.

## Programul Opțiune

### Delay End (Final întârziat)

Puteți utiliza opțiunea Întârziere finalizare pentru a întârzia durata de finalizare a ciclului de uscare. Acest lucru vă permite să setați un timp de întârziere de la 3 la 19 ore.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Selectați un program.
- 3 Apăsați butonul **Delay End (Final întârziat)**.
- 4 Setați ora (orele) de întârziere apăsând butonul **More Time (Mai mult timp)**, **Less Time (Mai puțin timp)**.
- 5 Apăsați butonul **Start/Pauză**.

### Anti Crease (Anti-șifonare)

Opțiunea Anti șifonare previne cutele formate atunci când rufele nu sunt scoase imediat după încheierea ciclului de uscare. Atunci când este selectată opțiunea **Anti Crease (Anti-șifonare)**, aparatul pornește și se oprește în mod repetat, oferindu-vă două ore pentru descărcarea rufelor. În cazul în care ușa este deschisă în timpul opțiunii Anti șifonare, aceasta este anulată.

### Favorite (Preferat) ☆

Opțiunea Preferat vă permite să memorați un program de uscare personalizat pentru utilizarea ulterioară.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Selectați un program.
- 3 Selectați opțiunea sau programul suplimentar: **(Anti Crease (Anti-șifonare), EcoHybrid (EcoHybrid) și așa mai departe)**.
- 4 Apăsați lung butonul opțiunii **Favorite (Preferat)** timp de 3 secunde.

Acum opțiunea favorită este memorată pentru utilizarea ulterioară. Pentru a refolosi programul memorat, selectați opțiunea **Favorite (Preferat)** și apăsați butonul **Start/Pauză**.

### Drum Light (Lumină cuvă)

În timp ce aparatul funcționează, este posibil să vedeți în interiorul cuvei dacă selectați funcția Lumină cuvă.

- Țineți apăsat butonul **Dry Level (Nivel de uscare)** timp de 3 secunde pentru a activa funcția de iluminare a cuvei.
- Lumină pornită: ușa este deschisă.
- Lumină oprită: ușa este închisă. Lumina se stinge automat.

### Dry Level (Nivel de uscare)

Utilizați acest buton pentru a selecta nivelul de uscare pentru programul de uscare.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Selectați un program.
- 3 Selectați un nivel de uscare prin apăsarea repetată a butonului **Dry Level (Nivel de uscare)**.

### EcoHybrid (EcoHybrid)

Acest program suplimentar vă oferă opțiunea de a economisi energie sau timp.

- **Energy (Energie):** Opțiunea de economisire a energiei.
- **Time (Timp):** Opțiunea de economisire a timpului.

### Child Lock (Blocare Acces Copii)

Utilizați această opțiune pentru a dezactiva controalele. Această caracteristică nu permite copiilor să schimbe ciclurile sau să opereze aparatul.

### Blocarea panoului de control

- 1 Apăsați și țineți apăsat simultan butonul **Favorite (Preferat)** și **Delay End (Final întârziat)** timp de trei secunde.
- 2 Se va auzi un bip și CL va apărea pe afișaj.
  - Atunci când este setată opțiunea **Child Lock (Blocare Acces Copii)**, toate butoanele sunt blocate, cu excepția butonului **Alimentare**.

## NOTĂ

- Oprirea alimentării sau finalizarea tuturor ciclurilor nu va reseta funcția de blocare pentru copii. Trebuie să dezactivați opțiunea de blocare pentru copii înainte de a accesa orice alte funcții.

## Deblocarea panoului de control

Apăsăți și țineți apăsat simultan butonul **Favorite (Preferat)** și **Delay End (Final întârziat)** timp de trei secunde.

- Se va auzi un bip, iar timpul rămas din programul curent va apărea din nou pe afișaj.

## Buzzer (Sirenă)

Această opțiune vă permite să activați și să dezactivați sunetul emis.

## More Time (Mai mult timp) / Less Time (Mai puțin timp)

Folosiți aceste butoane pentru a mări sau micșora manual timpul de uscare în cadrul programelor de Uscare manuală.

Apăsăți butonul **More Time (Mai mult timp)** pentru a mări timpul programului selectat cu cinci minute.


Apăsăți butonul **Less Time (Mai puțin timp)** pentru a micșora timpul programului selectat cu cinci minute.

## Rack Dry (Uscare pe raft) (Opțional)


Opțiunea Uscare pe raft este destinată rufelor care trebuie uscate pe o suprafață plană, fără rotire, inclusiv puloverele și țesăturile delicate.

Dacă doriți să utilizați opțiunea Raft de uscare, atunci trebuie achiziționat separat un raft de uscare. Un raft de uscare (numele modelului: DR1N) este disponibil spre achiziționare de la centrul de informare a clienților LG Electronics sau de pe pagina noastră de Internet la adresa <http://www.LG.com>


- 1 Deschideți ușa.
- 2 Introduceți cârligul în centrul cuvei.



- 3 Așezați raftul de uscare pe structura de deasupra filtrului pentru scame și apăsați-l pentru finalizarea asamblării.



- 4 Așezați articolele ude pe raft. Lăsați un spațiu liber în jurul articolelor pentru a permite circulația aerului.
  - Raftul nu se mișcă, însă cuva se va roti.





- 5 Închideți ușa.
- 6 Porniți alimentarea și selectați **Rack Dry (Uscare pe raft)**.
- 7 Apăsăți butonul **Start/Pauză**.


## NOTĂ

- Verificați filtrul pentru scame și îndepărtați orice acumulări de scame lăsate de articolele uscate pe raft.
- Tastele **More Time (Mai mult timp)/ Less Time (Mai puțin timp)** pot fi folosite pentru reglarea fină a timpului de uscare.


## Utilizarea aplicației LG SmartThinQ

### Lucruri de verificat înainte de a folosi LG SmartThinQ


- Pentru aparatele cu sigla  sau 
- 1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua Wi-Fi).
    - În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.
  - 2 Dezactivați **Datele mobile** sau **Date celulare** de pe smartphone-ul dumneavoastră.
    - Pentru telefoane iPhone, opriți datele accesând **Configurări** → **Conexiune celulară** → **Date celulare**.



- 3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.



### NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma **Wi-Fi**  de pe panoul de control este aprinsă.
- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- Compania LG nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale SmartThinQ, defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**) și să înregistrați produsul din nou.

## Instalarea aplicației LG SmartThinQ

Căutați aplicația LG SmartThinQ de la magazinul Google Play Store & Apple App Store pe un smartphone. Urmăți instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

### Funcția Wi-Fi

- Pentru aparatele cu sigla  sau 

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

### Ciclu uscător (Pornire de la distanță, Descărcare ciclu)

Setați sau descărcați orice ciclu preferat și controlați-l prin telecomandă.

### Smart Diagnosis™

Această funcție prezintă informații utile pentru diagnosticare și rezolvarea problemelor pe care le prezintă aparatul, pe baza tiparului de utilizare.

### Alertă Push

Atunci când ciclul este complet sau aparatul are probleme, aveți opțiunea de a primi notificări push pe un smartphone.

### Monitorizare energie

Utilizarea energiei uscătorului este afectată de ciclu și opțiuni, astfel încât este posibil să observați schimbări ale utilizării energiei de la un ciclu la altul.

### Setări

Setați pseudonimul produsului și ștergeți produsul.

### NOTĂ

- Dacă schimbați routerul wireless, furnizorul serviciilor de internet sau parola, ștergeți dispozitivul înregistrat din aplicația LG SmartThinQ și înregistrați-o din nou.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

## Utilizarea Ciclului uscătorului

### Remote Start (Pornire de la distanță)

Utilizați un smartphone pentru a vă controla aparatul de la distanță. De asemenea, puteți monitoriza utilizarea ciclurilor pentru a fi la curent cu timpul rămas din acestea.

#### Pentru utilizarea Pornirii de la distanță:

- 1 Apăsați butonul **Alimentare**.
- 2 Așezați hainele în cuvă.
- 3 Țineți apăsat butonul **Buzzer (Sirenă)** timp de 3 secunde pentru a activa funcția de Pornire de la distanță.
- 4 Porniți un ciclu din aplicația LG SmartThinQ de pe smartphone-ul dumneavoastră.

### NOTĂ

- După activarea modului de Pornire de la distanță, puteți porni un ciclu din aplicația LG SmartThinQ pentru smartphone-uri. În cazul în care ciclul nu este pornit, mașina va aștepta începerea ciclului până când acesta este oprit de la distanță din aplicație sau până când modul de Pornire de la distanță este dezactivat.
- Dacă ușa este deschisă, Pornirea de la distanță este dezactivată.

#### Pentru dezactivarea Pornirii de la distanță:

Atunci când funcția Pornire de la distanță este activată, țineți apăsat butonul **Buzzer (Sirenă)** timp de 3 secunde.

## Download Cycle (Descărcare ciclu)

Descărcați cicluri noi și speciale care nu sunt incluse în ciclurile de bază ale aparatului.

Pe aparatele care au fost înregistrate cu succes pot fi descărcate o mare varietate de cicluri speciale, specifice aparatului.

Pe aparat poate fi stocat un singur ciclu odată.

Atunci când descărcarea ciclului pe aparat este finalizată, produsul păstrează ciclul descărcat până când este descărcat un nou ciclu.

## Specificații modul LAN Wireless

<b>Model</b>	LCW-004
<b>Interval frecvență</b>	între 2412 și 2472 MHz
<b>Putere ieșire (max.)</b>	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funcția wireless S/W versiunea : V 1.0

Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

<b>Consum de energie in modul Standby</b>	0,18 W
<b>Consum energie standby rețea</b>	2,0 W
<b>Timpu după care funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară comută automat echipamentul în modul standby și/sau oprit și/sau în starea care asigură modul standby în rețea</b>	20 min.

## Declarație de conformitate



Prin prezentul document, compania LG Electronics declară că echipamentul radio de tip Uscător este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Olanda

## Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

## Smart Diagnosis™ cu ajutorul unui telefon inteligent

- Pentru aparatele cu sigla sau

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare exactă printr-un centru de informații pentru clienți LG Electronics atunci când aparatul funcționează necorespunzător sau se defectează.


Smart Diagnosis™ nu poate fi activată dacă aparatul nu este conectat la o sursă de alimentare cu energie. Dacă aparatul nu poate fi pornit, atunci trebuie efectuată depanarea fără a utiliza Smart Diagnosis™.

# Utilizarea Smart Diagnosis™

## Smart Diagnosis™ prin Centrul de informații pentru clienți

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare precisă a unui centru de reparații LG Electronics atunci când produsul nu funcționează în mod corespunzător sau se defectează. Utilizați această funcție doar pentru a contacta reprezentantul de reparații, nu în timpul funcționării normale.

- 1 Apăsați butonul **Alimentare** pentru a porni aparatul. Nu apăsați alte butoane și nu rotiți butonul pentru selectarea programului.
- 2 Atunci când cineva de la departamentul de asistență telefonică vă indică să faceți acest lucru, așezați microfonul telefonului dvs. aproape de pictograma Smart Diagnosis™.



- 3 Țineți apăsat butonul **More Time (Mai mult timp)** timp de trei secunde, în timp ce țineți microfonul telefonului lângă pictogramă și lângă butonul **Alimentare**.
- 4 Țineți telefonul în loc până când transmisia tonului s-a încheiat. Este afișat timpul rămas pentru transferul de date.
  - Pentru cele mai bune rezultate, nu deplasați telefonul în timp ce tonurile sunt transmise.
  - Dacă agentul centrului de consultanță telefonică nu poate obține o înregistrare corectă a datelor, s-ar putea să vi se solicite să încercați din nou.
- 5 Odată ce număratoarea a ajuns la final și tonurile s-au oprit, reluați conversația cu agentul pentru consultanță telefonică, care va putea ulterior să vă ofere asistență utilizând informațiile transmise, pentru analiză.

## NOTĂ

- Funcția Smart Diagnosis™ depinde de calitatea apelului local.
- Performanța comunicării se va îmbunătăți și dvs. puteți beneficia de servicii mai bune dacă utilizați telefonul fix.
- În cazul în care transferul de date al funcției Smart Diagnosis™ este slab din cauza calității slabe a apelului, este posibil să nu primiți cele mai bune servicii Smart Diagnosis™.

## **!** AVERTISMENT


- Scoateți ștecherul din priză când curățați produsul. Dacă nu deconectați ștecherul riscați să vă expuneți la șocuri electrice.

## Curățarea Filtrului pentru scame


Curățați filtrul pentru scame înainte fiecărui ciclu de uscare.

Curățarea filtrului pentru scame va reduce durata de uscare și consumul de energie.

- 1 Deschideți ușa.
- 2 Îndepărtați primul filtru pentru scame.




- 3 Îndepărtați al doilea filtru pentru scame.




- 4 Deschideți ambele filtre și îndepărtați toate scamele.


- Deschideți primul filtru pentru scame.




- Deschideți al doilea filtru pentru scame.



- 5 Clătiți scamele sub jet de apă caldă.



- 6 Uscați complet filtrele pentru scame, închideți-le și introduceți-le înapoi.




### NOTĂ

- Îndepărtați umezeala de pe sită. În caz contrar, filtrul pentru scame se poate înfunda din cauza apei și aparatul nu va funcționa.
- În cazul în care filtrul pentru scame nu este în aparat, nu puteți utiliza aparatul.


## Golirea recipientului pentru apă

Apa condensată este colectată în recipientul pentru apă.


Goliți recipientul pentru apă după fiecare utilizare. În caz contrar, performanța de uscare va fi afectată.

În cazul în care recipientul pentru apă este plin, pictograma  se va aprinde, iar aparatul va emite un sunet în timpul funcționării. În acest caz, recipientul pentru apă trebuie golit în următoarea oră.

- 1 Scoateți recipientul pentru apă.



- 2 Goliți recipientul pentru apă în chiuvetă.




- 3 Introduceți-l înapoi în aparat.

- 4 Apăsați butonul **Start/Pauză**.

## Curățarea Grilei pentru intrarea aerului rece

Aspirați grila pentru admisia aerului rece de 3-4 ori pe an pentru a vă asigura că în aceasta nu se adună scame sau murdărie care ar putea obstrucționa fluxul de aer.




### NOTĂ

- Aerul cald este evacuat prin grila de ventilație.
- Trebuie asigurată o ventilație adecvată pentru evitarea refluxului de gaze în cameră din cauza unităților care ard alți combustibili, precum focuri deschise.

## Ștergerea Senzorului de umezeală

Acest dispozitiv detectează nivelul de umezeală al rufelor în timpul funcționării, ceea ce înseamnă că acesta trebuie curățat regulat pentru îndepărtarea acumulărilor de calcar de pe suprafața senzorului. Ștergeți senzorii din interiorul cuvei.



### ⚠ ATENȚIE

- Nu ștergeți senzorul de umezeală cu materiale abrazive. Ștergeți întotdeauna senzorul cu un burete dur.

Aparatul este echipat cu un sistem automat de monitorizare a erorilor, pentru a detecta și diagnostica problemele într-o etapă timpurie. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător sau nu funcționează deloc, verificați următoarele înainte de a suna pentru reparații:

## Probleme de diagnosticare

Simptome	Motiv	Soluție
Aparatul nu va porni.	<b>Cablul de alimentare nu este conectat în mod corespunzător.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ștecărul este conectat sigur la o priză cu împământare în conformitate cu tensiunea aparatului.</li> </ul>
	<b>Siguranța fuzibilă a ansamblului s-a ars, s-a declanșat întrerupătorul de circuit sau a avut loc o pană de curent.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resetați întrerupătorul de circuit sau înlocuiți siguranța fuzibilă. Nu măriți capacitatea siguranței fuzibile. Dacă problema este reprezentată de o supraîncărcare a circuitului, corectați-o apelând la un electrician calificat.</li> </ul>
Aparatul nu încălzește.	<b>Siguranța fuzibilă a ansamblului s-a ars, s-a declanșat întrerupătorul de circuit sau a avut loc o pană de curent.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resetați întrerupătorul de circuit sau înlocuiți siguranța fuzibilă. Nu măriți capacitatea siguranței fuzibile. Dacă problema este reprezentată de o supraîncărcare a circuitului, corectați-o apelând la un electrician calificat.</li> </ul>
Uscarea hainelor durează prea mult.	<b>Sarcina nu este sortată în mod corespunzător.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separați articolele grele de cele ușoare. Uscarea articolelor mai mari și mai grele durează mai mult. Articolele ușoare dintr-o sarcină cu articole grele pot păcăli senzorul pentru că cele ușoare se usucă mai repede.</li> </ul>
	<b>Sarcină mare de țesături grele.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uscarea țesăturilor grele durează mai mult pentru că acestea tind să rețină mai multă umezeală. Pentru a ajuta la reducerea și menținerea unor durate de uscare mai consistente pentru țesăturile mari și grele, separați aceste articole în sarcini mai mici de dimensiuni consistente.</li> </ul>
	<b>Comenzile aparatului nu sunt setate în mod corespunzător.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați setările comenzilor corespunzătoare pentru tipul de sarcină pe care doriți să o uscați. Unele sarcini necesită o reglare a setării nivelului de uscare pentru o uscare corespunzătoare.</li> </ul>
	<b>Filtrul pentru scame trebuie curățat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Îndepărtați scamele din filtru înainte de fiecare ciclu. După eliminarea scamelor, țineți filtrul la lumină pentru a vedea dacă acesta este murdar sau îmfundat. Pentru unele sarcini care produc cantități mari de scame, precum prosoapele de baie noi, poate fi necesar să întrerupeți ciclul și să curățați filtrul în timpul acestuia.</li> </ul>

Simptome	Motiv	Soluție
Uscarea hainelor durează prea mult.	<b>Siguranța fuzibilă a ansamblului s-a ars, s-a declanșat întrerupătorul de circuit sau a avut loc o pană de curent.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resetați întrerupătorul de circuit sau înlocuiți siguranța fuzibilă. Nu măriți capacitatea siguranței fuzibile. Dacă problema este reprezentată de o supraîncărcare a circuitului, corectați-o apelând la un electrician calificat.</li> </ul>
	<b>Aparatul este supraîncărcat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Împărțiți sarcinile foarte mari în sarcini mai mici pentru o performanță și o eficiență mai bună a uscării.</li> </ul>
	<b>Aplicația este subîncărcată.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În cazul în care uscați o sarcină foarte mică, adăugați câteva articole în plus pentru a asigura o acțiune corespunzătoare a rotirii. În cazul în care sarcina este foarte mică și utilizați programele de Uscare cu senzor, comanda electronică nu poate detecta în mod corect dacă sarcina este uscată și se poate opri prea repede. Folosiți programele de Uscare pe timp sau adăugați câteva haine ude în plus la sarcină.</li> </ul>
Timpul de uscare nu este consistent.	<b>Setarea de căldură, dimensiunea sarcinii sau umiditatea hainelor nu este consistentă.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata de uscare pentru o sarcină va varia în funcție de tipul de căldură utilizată (electrică), dimensiunea sarcinii, tipul de țesătură, umiditatea hainelor și filtrul pentru scame. Chiar și o sarcină neechilibrată din aparat poate cauza o rotire necorespunzătoare, de unde rezultă haine umede, care se vor usca mai greu.</li> </ul>
Pe haine rămân pete de grăsime sau de murdărie.	<b>Balsamul de rufe este utilizat incorect.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atunci când spălați rufe care urmează a fi uscate în aparat, utilizați cantitatea corectă de balsam de rufe, așa cum se recomandă de către producătorul balsamului.</li> </ul>
	<b>Hainele curate și murdare sunt uscate împreună.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați aparatul numai pentru uscarea articolelor curate. Pământul de pe hainele murdare poate fi transferat pe hainele curate în aceeași sarcină sau în sarcini diferite.</li> </ul>
	<b>Hainele nu au fost curățate sau clătite în mod corespunzător înainte de a fi introduse în aparat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petele de pe hainele uscate ar putea fi pete care nu au fost îndepărtate în procesul de spălare. Asigurați-vă că hainele sunt curățate sau clătite complet, în conformitate cu instrucțiunile pentru detergentul și mașina dumneavoastră de spălat. Unele tipuri de pământ dificile pot necesita o pretratare înainte de spălare.</li> </ul>

Simptome	Motiv	Soluție
Hainele sunt șifonate.	Hainele s-au uscat prea mult (supra-uscarea).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supra-uscarea unei sarcini de rufe poate cauza șifonarea hainelor. Încercați o perioadă de uscarea mai scurtă.</li> </ul>
	Hainele au rămas în aparat prea mult după finalizarea ciclului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Folosiți opțiunea Anti Crease.</li> </ul>
Hainele se micșorează.	Instrucțiunile de îngrijire a articolelor nu sunt urmate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru evitarea micșorării hainelor, consultați întotdeauna și urmați instrucțiunile de îngrijire a țesăturii. Unele țesături se vor micșora în mod natural la spălare. Alte țesături pot fi spălate, dar se vor micșora după uscarea în aparat. Folosiți o setare cu căldură scăzută sau fără căldură.</li> </ul>
Hainele au scame.	Filtrul pentru scame nu a fost curățat în mod corespunzător.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Îndepărtați scamele din filtru înainte de fiecare ciclu. După eliminarea scamelor, țineți filtrul la lumină pentru a vedea dacă acesta este murdar sau înfundat. Dacă acesta pare murdar, urmați instrucțiunile de curățare. Pentru unele sarcini care produc cantități mari de scame, poate fi necesar să curățați filtrul în timpul ciclului.</li> </ul>
	Rufe nu au fost sortate în mod corespunzător.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unele țesături produc multe scame (cum ar fi un prosop alb și pufos de bumbac) și trebuie uscate separat de alte haine care se scămășează foarte ușor (cum ar fi o pereche de pantaloni negri de pânză).</li> </ul>
	Aparatul este supraîncărcat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Împărțiți sarcinile foarte mari în sarcini mai mici pentru uscarea.</li> </ul>
	În buzunare a rămas un șervețel, hârtie, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați bine buzunarele înainte de uscarea hainelor.</li> </ul>
Electricitate statică în exces în haine după uscarea.	Hainele s-au uscat prea mult (supra-uscarea).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supra-uscarea unei sarcini de rufe poate cauza o acumulare de electricitate statică. Reglați setările și folosiți un timp de uscarea mai scurt, sau utilizați programele de Uscarea cu senzor.</li> </ul>
	Uscarea materialelor sintetice, a celor care nu pot fi călcați sau a combinațiilor de materiale sintetice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceste țesături sunt mai predispuse în mod natural la acumulările de electricitate statică. Încercați să utilizați un balsam de rufe, sau folosiți setări de Uscarea pe timp mai scurt.</li> </ul>


Simptome	Motiv	Soluție
Scurgeri de apă.	<b>Furtunul recipientului pentru apă sau furtunul de evacuare nu este conectat în mod corect.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați corect furtunul recipientului pentru apă sau furtunul de evacuare.</li> </ul>
	<b>Ușa este închisă în timp ce rufele sau substanțe străine sunt prinse în aceasta.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă rufele sau substanțele străine sunt prinse în ușă înainte de utilizarea aparatului. În cazul în care apa se scurge în continuu, contactați Centrul de informații pentru clienți LG Electronics.</li> </ul>
<b>Hainele prezintă pete de umezeală după un program de Uscare cu senzor.</b>	<b>O sarcină foarte mare sau o sarcină foarte mică. Un singur articol mare, precum o pătură sau o cuvertură.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În cazul în care articolele sunt îndesate sau prea puține, senzorul poate avea dificultăți la citirea nivelului de uscare al încărcăturii. Utilizați un program de uscare temporizat pentru încărcături foarte mici.</li> <li>• Articolele mari și voluminoase, precum păturile sau cuverturile pot lua uneori forma unei mingi compacte de țesătură. Straturile externe se vor usca și vor fi înregistrate de senzori, în timp ce interiorul va rămâne umed. Atunci când uscați un singur articol voluminos, este practic să întrerupeți ciclul o dată sau de două ori și să rearanjați articolul pentru a expune zonele umede.</li> <li>• Pentru a usca câteva articole umede rămase dintr-o încărcătură foarte mare sau câteva zone umede de pe un articol mare după finalizarea unui program de uscare cu senzor, goliți recipientul pentru scame, apoi setați un program de uscare temporizat pentru finalizarea uscării articolului/articolelor.</li> </ul>
<b>Aparatul dvs. de acasă și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.</b>	<b>Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația LG SmartThinQ.</li> </ul>
	<b>Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriți <b>Datele mobile</b> ale smartphone-ului dvs. și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi.</li> </ul>
	<b>Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)</li> </ul>
	<b>Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setați routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de internet sau producătorul routerului.</li> </ul>
	<b>Distanța dintre aparat și router este prea mare.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.</li> </ul>

## Coduri de eroare

Simptome	Motiv	Soluție
dE	Ușa a fost deschisă în timp ce aparatul este în funcțiune sau aparatul funcționează fără ca ușa să fie închisă în mod corespunzător.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Închideți complet ușa.</li> <li>În cazul în care eroarea dE nu dispare, sunați pentru service.</li> </ul>
dE4	Detectarea comutatorului ușii nu funcționează în mod corespunzător.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.</li> </ul>
tE1	Senzorul de temperatură s-a defectat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.</li> </ul>
tE2		
tE4		
F1	Temperatura din interiorul cuvei a crescut brusc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.</li> </ul>
LE1	Motorul s-a oprit brusc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă volumul de rufe depășește sarcina maximă.</li> <li>Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.</li> </ul>
LE2	Compresorul s-a oprit brusc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.</li> </ul>
AE		
OE	Motorul pompei de evacuare s-a defectat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.</li> </ul>
	Temperatura ambientală pentru instalație este sub zero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura ambientală recomandată pentru instalație este între 5 - 35 °C.</li> </ul>

## ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ NU ACOPERĂ:

- Centrul de reparații nu livrează, ridică, instalează sau repară produsul; instrucțiuni pentru client referitoare la operarea produsului; repararea sau înlocuirea siguranțelor fuzibile sau corectarea cablajelor sau conductelor sau corectarea reparațiilor/instalațiilor neautorizate.
- Nefuncționarea produsului în timpul penelor de curent și întreruperi sau reparații electrice inadecvate.
- Deteriorările cauzate de conducte cu scurgeri sau defecte, conducte de apă înghețate, conducte de scurgere restricționate, alimentare cu apă nepotrivită sau întreruptă, sau alimentarea inadecvată cu aer.
- Defecțiunile rezultate de la operarea produsului într-o atmosferă corozivă sau contrară instrucțiunilor schițate în manualul proprietarului de produs.
- Deteriorările produsului cauzate prin accidente, plăgi, paraziți, fulgere, vânt, incendiu, inundație sau forță majoră.
- Deteriorarea sau defectarea provocată de modificări sau alterări neautorizate, sau utilizarea în alte scopuri decât domeniul de utilizare sau orice alte scurgeri de apă acolo unde unitatea nu a fost instalată corespunzător.
- Deteriorarea sau defectarea provocată de curent electric incorect, tensiune sau coduri de instalare, utilizare comercială sau industrială sau utilizarea de accesorii, componente sau produse de curățare consumabile care nu sunt aprobate de LG.
- Deteriorarea cauzată de transportul și manevrarea, inclusiv zgârieturi, urme de lovituri, așchii și/sau alte defecțiuni la finisarea produsului, cu excepția cazului în care asemenea defecțiuni rezultă din defecte ale materialelor sau mâinii de lucru.
- Deteriorarea sau lipsa articolelor la orice afișaj, cutie deschisă, la reducere, sau Produs recondiționat.
- Produsele cu numere seriale originale care au fost îndepărtate, alterate sau care nu pot fi determinate cu exactitate. Numerele modelelor și numerele seriale, deopotrivă cu facturile originale de vânzare, sunt necesare pentru validarea garanției.
- Creșterea costurilor de utilitate și a cheltuielilor suplimentare de utilitate.
- Reparațiile atunci când produsul dumneavoastră este utilizat în alte moduri decât cel obișnuit sau contrar instrucțiunilor schițate în manualul proprietarului de produs.
- Costurile asociate cu eliminarea produsului dumneavoastră de la centrul dumneavoastră de reparații.
- Eliminarea și îndepărtarea produsului dacă acesta este instalat în locație inaccesibilă sau nu este instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare publicate, inclusiv manualul de instalare și al proprietarului LG.
- Deteriorările rezultate din utilizarea necorespunzătoare, instalarea, repararea sau întreținerea improprie. Reparațiile improprie includ utilizarea pieselor neaprobate sau specificate de LG.
- Zgomote sau vibrații care sunt considerate normale, de exemplu, sunetul evacuării apei, sunetul rotațiilor sau sunetele de avertizare.

<p>Filtrul este înfundat.</p> <p>- Nu încălzește, durată lungă de uscare</p>		<p>Curățați filtrul pentru scame.</p>
<p>Cablu de alimentare conectat necorespunzător sau problemă cu priza electrică.</p> <p>- Fără alimentare</p> <p>- Fără încălzire</p>		<p>Reconectați cablul de alimentare, remontați siguranța electrică sau resetați întrerupătorul. În cazul în care priza este problema, veți avea nevoie de un electrician.</p>

Fișa produsului_Regulamentul delegat de comisie (UE) nr. 392/2012		
Numele furnizorului sau marca comercială	LG Electronics	
Elementul de identificare al modelului de fabricație al furnizorului	RC80U2*V*Q	RC90U2*V*Q
	RC80U2*V*D	
Capacitatea nominală de rufe din bumbac în kg pentru programul pentru bumbac standard la sarcină maximă	8 kg	9 kg
Tip uscător	Uscător de rufe de uz casnic cu condensator	
Clasa de eficiență energetică	A+++	
Consum de energie «X» kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.	176 kWh/an	194 kWh/an
Uscător de rufe automat	Da	
A primit „Premiul pentru comunicare privind eticheta ecologică a UE” în baza Reglementării (CE) nr. 66/2010	Fără/Nu	
Consumul de energie pentru programul pentru bumbac standard la sarcină maximă ( $E_{dry}$ )	1,47 kWh	1,66 kWh
Consumul de energie pentru programul pentru bumbac standard la sarcină parțială ( $E_{dry/1/2}$ )	0,80 kWh	0,86 kWh
Consumul de energie în modul oprit pentru programul pentru bumbac standard la sarcină maximă ( $P_o$ )	0,18 W	
Consumul de energie în modul inactiv pentru programul pentru bumbac standard la sarcină maximă ( $P_i$ )	0,18 W	
Durata modului inactiv ( $T_i$ )	10 min	
Programul ' Cotton □+ <b>Cupboard</b> + <b>Energy</b> ' utilizat pentru sarcina maximă și parțială este programul de uscare standard la care fac referire informațiile din tabel și din fișă, acest program fiind adecvat pentru uscarea normală a rufelor umede din bumbac și este cel mai eficient program în privința consumului de energie pentru bumbac.		
Durata ponderată a programului ( $T_p$ ) pentru „programul pentru bumbac standard cu sarcină maximă și parțială”	150 min	169 min
Durata pentru „programul pentru bumbac standard la sarcină maximă” ( $T_{dry}$ )	196 min	230 min
Durata pentru „programul pentru bumbac standard la sarcină parțială” ( $T_{dry/1/2}$ )	115 min	124 min
clasa de eficiență «X» a condensării pe o scară de la G (minimă) la A (maximă)	A	
Eficiența $C_{dry}$ de condensare medie pentru programul pentru bumbac standard la sarcină maximă	91 %	
Eficiența $C_{dry/1/2}$ de condensare medie pentru programul pentru bumbac standard la sarcină parțială	91 %	
Eficiența de condensare ponderată ( $C_p$ ) pentru „programul pentru bumbac standard cu sarcină maximă și parțială”	91 %	
Nivelul de zgomot	64 dB(A)	
Autosusținut		

# Memo

